

## Нацрт Измена на А - Дозвола за усогласување со оперативен план

---

Име на  
Компанијата **ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС**  
**ДООЕЛ Јегуновце**

Адреса **Ул. Населено место без уличен систем 1215 Јегуновце**

---

Број на дозволата

Дозвола бр.11- од .03.2015 год.

## Содржина

<b>Речник на користени поими .....</b>	<b>2</b>
<b>Вовед .....</b>	<b>6</b>
<b>Дозвола .....</b>	<b>11</b>
<b>1    Инсталација за која се издава дозволата .....</b>	<b>12</b>
<b>2    Работа на инсталацијата.....</b>	<b>16</b>
2.1    Техники на управување и контрола .....	16
2.2    Сировини и потрошувачка на ресурси (вклучувајќи и вода) ...	20
2.3    Оперативни техники .....	21
2.4    Заштита на површинските и подземните води .....	22
2.5    Ракување и складирање на отпад.....	24
2.6    Рециклирање на отпад и одлагање.....	28
2.7    Ефикасно користење на енергијата .....	29
2.8    Спречување и контрола на несреќи.....	29
2.9    Бучава и вибрации .....	31
2.10    Мониторинг .....	32
2.11    Престанок со работа .....	33
2.12    Инсталација со повеќе оператори .....	34
<b>3    Документација .....</b>	<b>35</b>
<b>4    Редовни извештаи.....</b>	<b>38</b>
<b>5    Известувања .....</b>	<b>40</b>
<b>6    Емисии.....</b>	<b>42</b>
6.1    Емисии во воздухот .....	42
6.2    Емисии во почвата.....	54
6.3    Емисии во вода (различни од емисиите во канализација).....	57
6.4    Емисии во канализацијата .....	68
6.5    Емисии на топлина.....	69
6.6    Емисии на бучава и вибрација .....	70
<b>7    Пренос до пречистителна станица за отпадни води.....</b>	<b>71</b>
<b>8    Услови надвор од локацијата .....</b>	<b>72</b>
<b>9    Оперативен план .....</b>	<b>73</b>
<b>10    Договор за промени во пишана форма .....</b>	<b>99</b>
<b>Додаток 1 .....</b>	<b>101</b>
<b>Додаток 2 .....</b>	<b>102</b>
<b>Додаток 3 .....</b>	<b>103</b>

## Речник на користени поими

<b>Аеросол</b>	Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.
<b>Атмосферска вода</b>	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите.
<b>Барање</b>	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола
<b>БПК</b>	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
<b>ВОЈ</b>	Вкупен органски јаглерод
<b>Ден</b>	Секој период од 24 часа
<b>Дневно</b>	За време на сите денови од работата на инсталацијата И во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
<b>Дневно</b>	Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за "ноќно време").
<b>Договор</b>	Писмен договор
<b>Документација</b>	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со оваа дозвола.
<b>Двегодишно/ биенално</b>	Еднаш на секои две години
<b>Еколошка штета</b>	Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 од Законот за животна средина
<b>ГХ/МС</b>	Гасна хроматографија / Масена спектрометрија
<b>ГИЖС</b>	Годишен извештај за животна средина
<b>Годишно</b>	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
<b>Градежен отпад и отпад од рушење</b>	Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење: глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е договорено на друг начин.
<b>Границни вредности на емисија</b>	е масата, изразена во смисла на одредени специфични параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не смеат да бидат надминати во текот на еден или повеќе временски периоди.
<b>Граница за масен проток</b>	Границна вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстација што може да биде емитирана во единица време.

<b>ГcКС</b>	Геосинтетски композитен слој
<b>ХПК</b>	Хемиска потрошувачка на кислород
<b>Инцидент</b>	(i) итен случај; (ii) секоја емисија што не е во согласност со условите од оваа дозвола; (iii) секое надминување на дневниот капацитет на опремата за ракување со отпад; (iv) секое ниво, дадено во оваа дозвола, а е достигнато или надминато, и (v) секоја индикација дека загадување на животната средина се случило или може да се случи.
<b>Индустриски не опасен отпад</b>	Согласно дефиницијата за индустриски не опасен отпад од член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад;
<b>Инсталација</b>	Согласно дефиницијата за "инсталација" од член 5 од Законот за животна средина : - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хаварии со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објекти, цевководите, машините, алатките, приватните железнички споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните градби, потребни за работа на инсталацијата.
<b>ИОС</b>	Испарливи органски состојки
<b>ИСКЗ</b>	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
<b>Капацитет/опрема за задржување</b>	Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал
<b>Квартално</b>	Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
<b>Leq</b>	Еквивалентно континуирано ниво на звук
<b>Локација чувствителни на бучава (ЛЧБ)</b>	Секоја резидентна куќа, хотел или хостел, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.
<b>Македонски каталог на отпад / Листа</b>	Листа на видови отпади, Службен весник бр.100/05

**на видови  
отпади**

<b>МДКе</b>	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји во гасовите кои се емитираат.
<b>Месечно</b>	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали.
<b>Надлежен орган</b>	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи
<b>НДТ</b>	Најдобри достапни техники
<b>Неделно</b>	За време на сите недели од работата на инсталацијта и во случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно мерење во било која недела.
<b>Ноќно време</b>	Од 22.00 до 08.00 часот
<b>Одржува</b>	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да извршува функцијата.
<b>Оператор</b>	Согласно дефиницијата за Операторот од член 5 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активноста.
<b>ПАЈ</b>	Полициклиични ароматични јаглеводороди
<b>PCDD/F</b>	Полихлорирани дibenзо диоксини/фурани
<b>Праг за масен проток</b>	Количина на масен проток, над која се применува ограничување со МДК.
<b>ПРЕО</b>	Проценка на ризикот од еколошка одговорност
<b>Прилог</b>	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола
<b>Примерок</b>	Доколку контекстот на оваа дозвола не кажува нешто спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски инструменти.
<b>ПСОВ</b>	Пречистителна станица за отпадни води
<b>ПУЖС</b>	Програма за управување со животната средина
<b>ПУР</b>	План за управување со ризици
<b>ПУРЗ</b>	План за управување со ризикот по затворање

<b>Работни часови</b>	Часови/време во кое инсталацијата има дозвола/е овластена да работи.
<b>РИПЗМ</b>	Регистер на Испуштање и Пренос на Загадувачки Материи.
<b>РК</b>	Растворен кислород
<b>СЧ</b>	Суспендирали честички
<b>Санитарен/ комунален ефлумент</b>	Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината во инсталацијата.
<b>СИСП</b>	Спектроскопија со индуктивно спрегната плазма
<b>Слика</b>	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено.
<b>Стандардна Метода</b>	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. И.С. ЕН, ИСО, ЦЕН, БС или еквивалентно).
<b>Тешки метали</b>	Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и близут во периодниот систем на елементи - со специфична густина поголема од $4.0 \text{ g/cm}^3$ .
<b>Течен отпад</b>	Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од 2% сува материја.
<b>TEQ</b>	ПЦДД/Ф токсичен еквивалент
<b>ЦЕН</b>	Comité Européen De Normalisation – European Committee for Standardisation.

## Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14 год) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање дозвола за усогласување со оперативен план („ Службен весник на РМ бр.89/2005 ") до одобрено ниво во Дозволата.

### Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
А-дозвола за усогласување со оперативен план за СИЛМАК ДООЕЛ, Јегуновце, Тетово	11-3643/10	04.07.2008 год

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Целосен пренос на А- дозвола за усогласување со оперативен план за МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕФТ ДООЕЛ - Скопје, ул.Мајаковски бр.3М2, Скопје	11 - 8151/3	23.08.2010 год
Измена на А- дозвола за усогласување со оперативен план за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце, Јегуновце 1215	11-4492/2	20.05.2011 год
Измена на А- дозвола за усогласување со оперативен план за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце, Јегуновце 1215	11-	.03.2015 год

Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце е компанија која управува со инсталација за производство на феро легури. Стандардни производи на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце се FeSi 75% и Si- метал .

Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце е лоциран на левиот брег на реката Вардар, во близина на селото Јегуновце, 15 км од Тетово и околу 30 км од Скопје.

Хемиската фабрика која беше дел од Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце во минатото е затворена веќе повеќе од 10 години.

Главни извори на емисии во атмосферата се електро печките. Отпадните гасови од процесот на редукција и топење се испуштаат директно во околната без било каков вид на контрола на емисијата.

Правот е основен загадувач - приближно 12.000 тони кои се еmitираат на годишно ниво.

*Отпадот кој се создава во производствениот процес се смета за неопасен, според Операторот. Се одлага на депонија која се наоѓа во близина на фабриката. Опасен отпад единствено се создава во текот на одржувањето на инсталацијата. Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце нема сертифициран Систем за управување со животната средина. Сите активности поврзани со управувањето со животната средина се извршуваат од страна на Секторот за заштита на животната средина во рамките на фабриката.*

### **Комуникација**

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежен орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата **Бул.Гоце Делчев бр.18 ( зграда на МТВ 10 спрат), 1000 Скопје, Република Македонија.**

### **Доверливост**

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги постави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. Со цел да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот истите јасно ќе ги дефинира и ќе наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган ќе одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

### **Промени во дозволата**

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

### **Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата**

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот треба да му демонстрира на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

### **Пренос на дозволата**

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи		
Предмет	Датум	Коментар
Барање Бр.	Добиено	
Барање Бр.11 - 3272/1	30.06.2006	Доставеното барање имаше недостатоци
Барање за Дополнување Бр. 11 - 3272/2	27.12.2006	Напишан е прв заклучок за Дополнување на Барањето.
Прво Дополнување Бр.11 - 2156/1	30.03.2007	Доставено е првото Дополнувањето на Барањето
Барање за Дополнување Бр. 11 - 3245/1	28.05.2007	Напишан е втор заклучок за Дополнување на Барањето
Второ Дополнување Бр.11-3245/2	18.06.2007	Доставено е второто Дополнувањето на Барањето
Подготвена е Нацрт Дозвола за Силмак,Јегуновце	28.02.2008	Подготвена е Нацрт Дозвола за усогласување со оперативен план за Силмак,Јегуновце
Донесување на одлука за започнување на преговори бр.02-2944/1	09.04.2008	Формиран е тимот од МЖСПП кој ќе учествува во преговори
Известување на Силмак за изготвената Нацрт Дозвола и одлука за преговорите Бр.11-3274/1	21.04.2008	Доставена е Нацрт Дозвола и Одлука за започнување на преговорите со Силмак
Објавување на Нацрт Дозволата за Силмак, во Вечер и Шкип Медиа Бр.11-3154/1 од 14.04.2008	Објава во Вечер 22.04.2008	Објавување на Нацрт дозволата за усогласување со оперативен план.
Записник од преговорите со Силмак бр.11- 3643/3	16.05.2008	Одржани се четири состаноци за преговори за усогласување со оперативен план со Силмак.
Издавање на А- Дозвола за усогласување со оперативен план Бр. 11- 3643/10 за Силмак, Јегуновце,Тетово	04.07.2008	Одлучено Позитивно Иدادена дозвола
Барање за целосен пренос на А- дозволата за усогласување со оперативен план од страна на Силмак на компанијата превземач Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ	18.08.2010	Доставено е барање за целосен пренос на дозволата од страна на Силмак потпишано од страна на стечаен управник и управител на Метал Инвест ЕФТ

- Скопје бр.11-8151/1		ДООЕЛ - Скопје и Изјава за прифаќање на одговорностите и обврските од дозволата бр.11-3643/10 од 04.07.2008 година од страна на на Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ - Скопје , потпишано од страна на управител.
Издавање на решение од страна на Министерот за за целосен пренос на А-дозволата за усогласување со оперативен план од страна на Силмак на на компанијата превземач Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ - Скопје бр. 11-8151/2	18.08.2010	По доставеното барање целосен пренос на дозволата од страна на Силмак потпишано од страна на стечаен управник и Изјава за прифаќање на одговорностите и обврските од дозволата бр.11-3643/10 од 04.07.2008 година од страна на на Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ - Скопје , потпишано од страна на управител издадено е решение за пренос на дозволата.
Издавање на целосен пренос на А- дозволата за усогласување со оперативен план за МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕФТ ДООЕЛ - Скопје бр.11-8151/3	23.08.2010	Одлучено Позитивно Иدادена дозвола
Известување од страна на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце, за промена на називот на фирмата и седиштето на фирмата бр.11-8151/5	04.10.2010	Доставено е известување од страна на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце, за промена на називот на фирмата и седиштето на фирмата од Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ Скопје на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце, и побарано е промените да се извршат и во дозволата.
Барање од страна на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце за продолжување на роковите за реализација на активностите од	16.12.2010	Доставено е барање од страна на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце за продолжување на роковите за

оперативниот план бр.11- 11460/1		реализација на активностите од оперативен план.
Известување од страна на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце за намера за проширување на активностите на инсталацијата бр.11-386/1	13.01.2011	Доставување на известување од страна на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце за намера за проширување на активностите на инсталацијата.
Барање за измена на А - дозволата за усогласување со оперативен план ( Репрограмирање на Оперативен план ) за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце за бр.11-1756/1	18.02.2011	Доставување на Барањето за измена на А - дозволата за усогласување со оперативен план за Репрограмирање на активностите од оперативен план за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце.
Објава на Барањето за измена на А - дозволата за усогласување со оперативен план ( Репрограмирање на активностите според Оперативен план ) за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце бр.11- 1756/2	24.02.2011	Извршена е Објава на Барањето за измена на А - дозволата за усогласување со оперативен план ( Репрограмирање на активностите според Оперативен план ) за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце
Објава на Нацрт измена на А - дозволата за усогласување со оперативен план за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце бр.11-3582/1	07.04.2011	Извршена е Објава на Нацрт измена на А - дозволата за усогласување со оперативен план Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце во весникот Вечер 12.04.2011 и Коха 13.04.2011 год.
Издавање на Измена на А- дозволата за усогласување со оперативен план за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце бр. 11- 4492/2	20.05.2011	Издадена е Измена на А- дозволата за Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце
Барање за репрограмирање на рокови од оперативен план бр.11-10887/1 од страна на Југохром Фероалојс ДООЕЛ Јегуновце	30.10.2014	Доставено е барање за репрограмирање на рокови од оперативен план.
Одговор на писмо доставено од страна на Југохром Фероалојс	11.11.2014	Доставен е одговор на писмо од страна на Југохром фероалојс

ДООЕЛ Јегуновце бр.11-10887/6		ДООЕЛ Јегуновце.
Доставен е Анекс кон Предлогот за репрограмирање на рокови на дел од активностите бр.02011556-14	22.12.2014	Доставен е Анекс кон предлогот за репрограмирање на рокови на дел од активностите од страна на Југохром фераолојс ДООЕЛ Јегуновце.
Известување од страна на Југохром фераолојс ДООЕЛ Јегуновце бр.11-418/2	20.01.2015	Доставено е известување од страна на Југохром фераолојс ДООЕЛ Јегуновце
Барање за репрограмирање на роковите од оперативен план бр. 11-1378/2	20.02.2015	Доставен е барање за репрограмирање на рокови од страна на Југохром фераолојс ДООЕЛ Јегуновце.

По поднесеното барање за целосен пренос на А- дозволата за усогласување со оперативен план од страна на Силмак, потпишано од страна на стечаен управник и управителот на компанијата превземач Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ - Скопје бр.11-8151/1 од 18.08.2010 година и Изјавата за прифаќање на одговорностите и обврските од дозволата бр.11-3643/10 од 04.07.2008 година од страна на на Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ - Скопје потпишано од страна на управител и издаденото решение за пренос на дозволата бр.11-8151/1 од 18.08.2010 година од страна на Министерот за животна средина и просторно планирање, се создадени услови за издавање на целосен пренос на А- дозволата за усогласување со оперативен план на Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ - Скопје бр.11- 8151/3 од 23.08.2010 година. На 04.10.2010 од страна на Југохром Фераолојс ДОО Јегуновце доставено е известување со кое Министерството за животна средина и просторно планирање се известува дека Носителот на А - дозволата за усогласување со оперативен план фирмата Метал Инвест ЕФТ ДООЕЛ - Скопје со седиште на ул.Мајakovски бр.3/М2, го променува името и седиштето со Југохром Фераолојс ДОО Јегуновце, ул. Населено место без уличен систем 1215 Јегуновце.

## Измена на Дозвола

Број на дозвола

{Бр.} 11 - од .03.2015 г.

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,123/12, 93/13, 187/13 и 42/14 год ), го овластува

**ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДООЕЛ Јегуновце** ("Оператор"),

Адреса

**Ул. Населено место без уличен систем**

Поштенски код и место

**1215 Јегуновце**

Земја

**Република Македонија**

Регистарски број на компанијата **6560563**

да раководи со Инсталацијата

Целосен назив на инсталацијата **ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДООЕЛ Јегуновце**

Адреса

**Ул. Населено место без уличен систем**

Поштенски код Град

**1215 Јегуновце, Република Македонија**

во рамките на дозволата и условите во неа..

**МИНИСТЕР**

**Nurhan Izairi**

Датум

**.03.2015год.**

**1                   Инсталација за која се издава дозволата  
(УСЛОВИ)**


1.1                 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

<b>Табела 1.1.1 (а) Основни активности</b>		
<b>Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување на оперативни планови</b>	<b>Опис на наведената активност</b>	<b>Граници на наведената активност</b>
Анекс 1, 2.5 а Основна активност, Инсталација за производство на обоени метали од руда, концентрати или секундарни сировини со помош на металуршки, хемиски или електролитни процеси.	Инсталација за производство на феролегури. Стандардни производи на Југохром Фераалојс ДОО Јегуновце се FeSi 75% и Si - метал.	Производство на FeSi 75% и Si – метал. за Челична индустрија .


<b>Табела 1.1.1 (б ) Основни поврзани активности</b>		
<b>Активности</b>	<b>Опис на специфицираната активност</b>	<b>Граници на специфицираната активност</b>
Складирање и ракување со сировините	Транспорт, складирање и ракување со сировината	Од влезот на сировината во инсталацијата до употребата во процесот
ПСОВ	Третман на отпадни води	Од пречистителната станица до ефлументот реката Бистрица.
Складирање и ракување со готовиот производ	Складирање и ракување со готовиот производ	Производство на FeSi 75% и Si – метал

1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.

Табела 1.2	
Документ	Место во документација
Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце	7 510 197 E, 4 658 360 N



1.3 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето, без писмено одобрување на Надлежниот орган.



- 1.4      Во обележаниот дел, во рамките на локацијата, не се дозволуваат никакви активности, се додека не се изврши комплетна ремидијација на просторот.
- 1.5      Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за Заштита на животната средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14 год ) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.
- 1.6      Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола, Сите програми кои треба да се извршат според условите на оваа Дозвола стануваат дел од дозволата..

## 2 Работа на инсталацијата

### 2.1

#### Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е описано во ИСКЗ барањето, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е применено
Историјат	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007
Организациона структура	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007
Обука и квалификации	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007
Систем за намалување и третман	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007
Калибрација и одржување	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007
Контрола на отпад	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007
Програма за управување со животна средина	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007
Организациона шема	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје III	30.03.2007

2.1.2 Инсталацијата ќе ја контролира соодветно обучен персонал кој е целосно запознаен со условите на оваа Дозвола.

2.1.3 Копија од оваа Дозвола и оние делови од барањето кои се земени во предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни за целиот персонал кој извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата.

2.1.4 Менаџерот на инсталацијата или номинирано, соодветно квалификувано и искусно лице, во улога на заменик, ќе биде присутен во инсталацијата во секое време во текот на работата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.

- 2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да им се овозможи да ги извршуваат своите должности.
- 2.1.6 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци и прашина. Во рамките на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци и истекувања од прашина.

Систем за управување со животната средина

- 2.1.7 Операторот ќе воспостави и одржува систем за управување со животната средина (СУЖС). Рок за имплементација на системот е 18 месеци од издавањето на оваа дозвола<sup>1</sup>. Рокот се однесува на сите компоненти од овој систем. СУЖС ќе се надградува на годишна база.
- 2.1.8 СУЖС како минимум ќе ги вклучува следниве елементи:

- 2.1.8.1 Структура на управувањето и известување
- 2.1.8.2 Распоред на целите и задачите за животната средина (РЦЗЖС)

Операторот ќе подготви РЦЗЖС. Распоредот, како минимум ќе обезбеди преглед на сите операции и процеси, вклучувајќи и проценка на практичните опции за ефикасност на енергијата и другите ресурси, употреба на почиста технологија, почисто производство и превенција, потоа спречување, редукција и минимизирање на отпадот, како и вклучување на цели за намалување на отпадот. Распоредот ќе вклучува временски рамки за достигнувањето на поставените цели и ќе се однесува на период од минимум пет години. Распоредот ќе се разгледува годишно и сите измени треба да се пријават кај Надлежниот орган за нивно одобрение, како дел од годишниот извештај за животна средина.

- 2.1.8.3 Програма за управување со животната средина (ПУЖС)

<sup>1</sup> Операторот заедно со барањето, како дел од оперативниот план ќе достави и предлог план за реализација на системот за управување со животната средина.

Операторот ќе му достави за одобрение на Надлежниот орган ПУЖС, вклучувајќи и временски распоред за остварување на целите и задачите за животната средина подготвени во условот 2.1.8.2. По одобрување на програмата, Операторот треба истата да ја постави и да ја одржува. Таа ќе содржи:

- Распределба на одговорностите за задачите;
- Средства со кои тие може да се остварат;
- Време во кое тие може да се достигнат.

ПУЖС ќе се разгледува еднаш годишно и соодветните дополненија ќе се доставуваат до Надлежниот орган за одобрение, како дел од годишниот извештај за животна средина.

Како дел од ГИЖС, операторот ќе подготви и ќе достави до Надлежниот орган извештај за програмата, вклучувајќи ги успесите во постигнувањето на договорените цели. Таквите извештаи ќе се чуваат во рамките на инсталацијата за период не помал од 7(седум) години и ќе бидат достапни за инспекција од овластените лица на Надлежниот орган.

#### 2.1.8.4 Документација

- Операторот ќе воспостави и ќе одржува систем за документација на управувањето со животната средина што треба да биде одобрен од Регулаторот;
- Операторот ќе достави копија од оваа дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои од условите на оваа дозвола.

#### 2.1.8.5 Корективни мерки

Операторот ќе воспостави процедури за да се обезбеди превземање на корективни мерки доколку специфицираните барања од Дозволата не се исполнети. Во процедурите ќе се дефинираат одговорноста и овластувањето за иницирање на понатамошна истрага и корективни активности во случај на пријавени прекршувања.

#### 2.1.8.6 Подигање на свеста и обука

Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително вилјание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од обуките.

#### 2.1.8.7 Програма за комуникација

Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време.

#### 2.1.8.8 Програма за одржување

Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата фабрика и соодветна придружна опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.

#### 2.1.8.9 Контрола на ефикасноста на процесите

Операторот ќе воспостави и одржува програма за да се обезбеди дека постои соодветна контрола на процесот во разни модули на работење. Програмата ќе ги идентификува клучните индикативни параметри за контрола на функционирањето на процесот, како и методи за идентификација за мерење и контролирање на овие параметри. Абнормалните услови во кои што се одвива процесот ќе се документираат и анализираат за да се идентификува било каква корективна активност.

#### 2.1.8.10 Ревизија на управувањето со животната средина

Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за ревизија на управувањето со животната средина со цел да се провери дали:

- активностите за управувањето со животната средина се во согласност со програмата за управувањето со животната средина и дали тие се имплементирани ефикасно;
- ефективноста на системот за управување со животната средина во исполнување на политиката за животна средина на инсталацијата.

За таа цел Операторот ќе подготви и одржува План за ревизија.

Планот за ревизија ќе се однесува на следните прашања:

- Специфичните области и активности за ревизија;

- Фреквенцијата на ревизија на секоја активност и област, базирано на нивната природа и еколошко значење, како и на резултатите од претходната ревизија;
- Кој има одговорност за вршење ревизија на секоја активност и област;
- Услови кои треба да ги исполнуваат вработените;
- Протокол за вршење на ревизијата, кој може да вклучи користење на прашалници, листи на проверка, интервјуа, мерења и директни опсервации, се во зависност од природата на функцијата која се ревидира;
- Процедури за објавување на заклучоците од ревизијата, доколку инсталацијата превзела таква обврска.

## 2.2 Сировини и потрошувачка на ресурси (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата на сировини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето на создавањето отпад. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите меѓународни икуства за овој вид на активност. Онаму каде што се идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во Распоредот на цели и задачи за животната средина.

Табела 2.2.1 : Сировини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Сировини и помошни материјали	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Готови производи	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Помошни материјали	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Енергија	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Вода	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007

2.2.2 Складираните количини на руда ќе се прскаат редовно со вода, за да се намали создавањето на прашина.

2.2.3 Висината на складираниот лигнит не смее да ја надмине висината дадена од добавувачот на лигнит, со цел да се обезбеди безбедно складирање.

- 2.2.4 Сите надворешни траки и сите внатрешни траки со брзина поголема од од 3.5 m/s ќе бидат затворени.
- 2.2.5 Полните канти, буриња и други контејнери кои се чуваат за складирање на материјали ќе се чуваат одвоено од празните. Отпадот од амбалажата за масла ќе се чува одвоено од маслата кои се чуваат во безбедна област. Маслата кои се пакувани во буриња ќе се складираат во обезбедена област подалеку од магацинот за амбалажа од масла.

## 2.3 Оперативни техники

- 2.3.1 Со инсталацијата, како предмет на условите од оваа дозвола, ќе се работи со користење на техники и на начин кој е описан во апликацијата на документацијата, освен доколку написмено не е поинаку договорено со Надлежниот орган.

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Локација на Инсталацијата	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје II	30.03.2007
Развој и историјат за инсталацијата	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје II	30.03.2007
Технички и помошни единици на инсталацијата	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје II	30.03.2007
Одржување	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје II	30.03.2007
Производство на Феролегури	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје II	30.03.2007
Прилози	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје II	30.03.2007
Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје VIII	30.03.2007
Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот на процесот	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје VIII	30.03.2007

- 2.3.2 Операторот ќе го минимизира бројот на застои на операциите на инсталацијата.
- 2.3.3 Во рок од 3(три) месеци од датумот на издавање на дозволата, операторот ќе инсталира ветроказ на забележливо место на локацијата, или друг индикатор за насоката на ветерот, кој ќе биде видлив од јавниот пат надвор од местото во кое е лоцирана инсталацијата.

2.4

### Заштита на површинските и подземните води

- 2.4.1 Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е применено
Ракување со суровини, меѓу производи и производи	Дополнување и Прилог кон Барањето, Поглавје V.1	30.03.2007
Опис на управување со цврст и течен отпад во инсталацијата	Дополнување и Прилог кон Барањето, Поглавје V.2	30.03.2007
Одложување на отпадот во границите на инсталацијата	Дополнување и Прилог кон Барањето, Поглавје V.3	30.03.2007

- 2.4.2 Товарењето и растоварувањето на материјалите ќе се извршува на места наменети за тоа, заштитени од истурање и истекување.
- 2.4.3 Транспортните возила и другите транспортни системи редовно ќе се чистат и перат.
- 2.4.4 Операторот во складиштето ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни апсорпцијски материјали за да го задржат и абсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако ѕе изврши апсорпција, материјалот ќе се складира на соодветно место.

- 2.4.5 Сите садови и цевководи ќе се одржуваат соодветно на материјалите кои се пренесуваат низ нив или се складираат во нив. Исправноста и притисокот на водата во сите подземни цевки, садови, преносни структури и контејнери и нивниот отпор при пробивање на вода или други материјали кои се пренесуваат или складираат во нив ќе се тестира или демонстрира од страна на операторот. Ова тестирање ќе се изврши од страна на операторот најмалку еднаш на секои 3 (три) години и ќе се пријави кај Надлежниот орган при секое извршување. Ова тестирање ќе се извршува според било кои насоки кои се издадени од страна на Надлежниот орган. Писмен запис од тестовите за исправност и било какво одржување или поправки кои произлегуваат од нив ќе се извршуваат од страна на инсталацијата која ја има добиено Дозволата.
- 2.4.6 Дренажните системи, танкваните, фаќачите на мил и сепараторите на масло ќе се прегледуваат неделно, ќе се чистат од мил и соодветно ќе се одржуваат во секое време. Целиот талог и отпадните течности од овие операции ќе се собираат за безбедно одлагање.
- 2.4.7 Целиот простор за складирање во резервоари и буриња, како минимум, ќе има локална или оддалечена танквана чиј волумен не е помал, од следниве:-
- 110% од капацитетот на најголемиот сад или буре во рамките на оградената област; и
  - 25% од вкупниот волумен на супстанцијата која може да се складира во рамките на оградениот простор.
- 2.4.8 Целокупното истекување на супстанција од оградениот простор ќе се третира како опасен отпад се додека операторот не докаже поинаку. Целиот течен смет од оградените области ќе се насочи за собирање и безбедно одлагање.
- 2.4.9 Сите влезни и излезни приклучоци, вентилациони цевки и приклучоци за мерење мора да бидат во рамките на танкваната.
- 2.4.10 Сите садови, контејнери и буриња ќе бидат јасно означени за да се знае точно нивната содржина.
- 2.4.11 Фаќачи на мил и сепаратори на масло

- 2.4.11.1 Операторот ќе инсталира и одржува фаќачи на мил и сепаратори за масло во инсталацијата за да обезбеди дека целокупниот испуст на атмосферска вода од инсталацијата поминува низ фаќачи на мил и сепаратори за масло пред да се испушти.
- 2.4.11.2 Сите пумпи, складишни садови, лагуни или други комори за третмани во фабриката од кои може да се случи преливање на материјали во количества кои можат да предизвикаат прелевање од локалните или оддалечените танк вани, базени или апсорбери ќе бидат опремени со аларми за високо ниво (или детектори за масло како што е соодветно) во рок од 24 месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола.
- 2.4.11.3 Сите истекувања од фланшите и вентили од сите надземни цевки за транспорт на материјал, освен за вода собрани во системот за собирање ќе се испитуваат. Ова ќе се вклучи во Распоредот на целите и задачите за животната средина.

## 2.5 Ракување и складирање на отпад

- 2.5.1 Според условите од оваа Дозвола, Операторот ќе ракува и ќе го складира отпадот како што е описано во Барањето или како што е поинаку писмено договорено со Надлежниот орган.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Ракување со сировини, меѓупроизводи и производи	Дополнување и Прилог кон Барањето, Поглавје V.1	30.03.2007

- 2.5.2 Операторот ќе обезбеди дека отпадот, пред да се пренесе на друго лице, соодветно ќе се спакува и ќе се означи согласно Националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.

- 2.5.3 Операторот треба да ангажира посебно лице за управување со отпад „Управител на отпад“ лицето треба да поседува уверение за положен стручен испит за управување со отпад.

Табела 2.5.2 : Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Прашина од гасови	Депонија за отпад	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Отпаден песок	Депонија за отпад	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Отпад од огноотпорен материјал	Депонија за отпад	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Отпад од стругање метали	Склад за кварц	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Градежен шут	Депонија за отпад	Со сектирање	Внатрешно контролирана област
Комунален отпад	Времена локална депонија	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
ПВЦ Вреќи	Времена локална депонија	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Лимени буриња од уље	Времена локална депонија	Буриња	Внатрешно контролирана област
Отпадни гуми	Времена локална депонија	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Хаварисани возила	Времена локална депонија	Со селектирање	Внатрешно контролирана област

#### 2.5.4

Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.

**Табела 2.5.3 : Опасен отпад складиран на самата локација**

Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Отпадно трансформаторско масло	Во цистерна позади ТС 12	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Отпадно моторно масло	Во буриња	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Отпадно хидраулично масло Hidrol 46	Се собира во буриња	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Кондензаторски и батериии што содржат ПХБ	Одложено во контејнер позади ТС 12	Со селектирање	Внатрешно контролирана област
Акумулатори	Се одложува на отпад	Со селектирање	Внатрешно контролирана област

ИСТОРИСКИ ОТПАД			
Табела 2.5.3 : Опасен отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Бихроматна прашина 7.51% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Стар погон хемија	склад	Внатрешно контролирана област
Бихроматна блато 10.46% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Стар погон хемија	Вреќи	Внатрешно контролирана област
Na – Бихромат 48 - 50% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Стар погон хемија	Вреќи	Внатрешно контролирана област
Бихроматна лужина 794.20 g/l Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Стар погон хемија	Цистерна	Внатрешно контролирана област
Бихроматна лужина 498.67 g/l Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Стар погон хемија	Цистерна	Внатрешно контролирана област
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Стар погон хемија	Цистерна	Внатрешно контролирана област
Талог од H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Стар погон хемија	Цистерна	Внатрешно контролирана област
Феноли води	Стар погон хемија	Бетонска цистерна	Внатрешно контролирана област
Тер	Стар погон хемија	Бетонска цистерна	Внатрешно контролирана област
Талог од мазут	Стар погон хемија	Бетонска цистерна	Внатрешно контролирана област

2.5.5 Доколку не е одобрено написмено од страна на надлежниот орган, на операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со опасен отпад од друга категорија или со друг неопасен отпад.

2.5.6 Посебно треба да се внимава на отпадното трансформаторско масло од кондензаторите, кое содржи полихлорирани бифенили ПХБ, треба строго да се придржува на прописите за привремено заштитено складирање и јасно треба да се означи. Истото важи и за опремата која е контаминирана со ПХБ.

2.5.7 Како дел од ГИЖС, Операторот годишно ќе приложува план на кој се прикажани местата за складирање на отпадот.

2.5.8 Операторот има подготвено програма за управување со отпадот, со вклучени информации за условите на складирање, транспорт и одлагање и ако има потреба ќе обезбеди копии од договорите за продавање и превземање на отпадот.

## 2.6 Рециклирање на отпад и одлагање

2.6.1 Одлагањето и рециклирањето на отпадот на определеното место ќе се одвива само во согласност со условите на оваа Дозвола и во согласност со соодветните Национални и Европски законски регулативи и протоколи.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Одложување на отпадот во границите на инсталацијата	Дополнување и Прилог кон Барањето, Поглавје V.3	30.03.2007

2.6.2 Отпадот кој се испраќа на рециклирање или на одлагање надвор од локацијата на инсталацијата ќе се транспортира само од страна на овластено лице. Отпадот ќе се транспортира од местото на активноста до местото за рециклирање/ одлагање на начин кој нема негативно да влијае врз животната средина и во согласност со соодветните национални и европски законски регулативи и протоколи.

2.6.3 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпадот на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде отворена за инспекција од страна на овластените лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да ги содржи како минимум следниве детали:

- Имињата на превземачот и транспортерите на отпадот.
- Името на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот
- Крајна дестинација на отпадот
- Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви опасни материји кои се пратени надвор од локацијата
- Резултати од анализата
- Тонажи и МКО Код за отпадните материјали

- Детали за одбиените консигнации
- Тонажи и МКО код за отпадните материјали кои се рециклираат на лице место.

## 2.7 Ефикасно користење на енергијата

2.7.1 Операторот ќе изврши ревизија на енергетската ефикасност на локацијата во рок од една година од датумот на издавањето на оваа дозвола. Ревизијата треба да се повторува во интервали одредени од страна на Надлежниот Орган. Обемот на ревизијата треба да се договори со надлежниот орган.

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е применено
Суривини и помошни материјали	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Готови производи	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Помошни материјали	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Енергија	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007
Вода	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје IV	30.03.2007

2.7.2 Ревизијата ќе ги идентификува сите можности за намалување на употребата на енергијата и нејзино ефикасно користење, а препораките од ревизијата ќе бидат инкорпорирани во Распоредот на цели и задачи за животната средина и во рамките на извештајот специфициран во Додаток 2.

## 2.8 Спречување и контрола на несреќи

2.8.1 Операторот, во рок од една година од датумот на издавањето на оваа дозвола, ќе воспостави Политика за спречување на несреќи која ќе се однесува за опасностите на локацијата, особено во врска со превенциите на несреќите со можно влијание на околината. Оваа процедура треба да се разгледува на годишно ниво и да се ажурира според потребите.

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е применено
Вовед	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје XII	30.03.2007
Управување со хаварии	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје XII	30.03.2007
План за одговор на хаварии	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје XII	30.03.2007
Складирање и справување со сировини,производ и отпад	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје XII	30.03.2007
Справување со инциденти и итно реагирање	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје XII	30.03.2007
Инфраструктура и оперативност	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје XII	30.03.2007
План за заштита од пожари	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје XII	30.03.2007

- 2.8.2 Операторот, во рок од 6(шест) месеци од датумот на издавање на оваа дозвола, ќе воспостави документирана Процедура за итни дејствувања, која ќе ги опфати сите ситуации кои би можеле да се случат на локацијата. Оваа процедура треба да вклучува одредби за минимизирање на ефектите врз животната средина од било која итна ситуација. Оваа процедура треба да се разгледува годишно и да се ажурира по потреба.
- 2.8.3 Операторот ќе изврши оценка на ризикот за да определи дали инсталацијата има потреба од објект за задржување на водата користена за противпожари. Операторот ќе ја поднесе оценката, наодите и препораките во врска со неа до Надлежниот орган заедно со соодветен извештај, во рок од 6(шест) месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола.
- 2.8.4 Во случај да постои значителен ризик за испуштање на контаминирана противпожарна вода, Операторот треба, врз основа на наодите од оценката на ризикот, да подготви и имплементира, во согласност со Надлежниот орган, соодветна програма за управување со ризици. Програмата за управување со ризици треба целосно да се имплементира во рок од 12 месеци од датумот на одобрување од страна на Надлежниот орган.
- 2.8.5 Операторот ќе ги има предвид сите упатства подгответи за индустријата од страна на Надлежниот орган.
- 2.8.6 Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:-  
– го изолира изворот на било какви емисии,

- спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа.
- го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано од инцидентот,
- да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите/нефункционирање и ефектите кои следуваат
- го забележи датумот и местото на несреќата
- извести Надлежниот орган и другите релевантни власти.

- 2.8.7      Операторот треба да достави предлог за одобрување до Надлежниот орган во рок од еден месец од несреќата која се случила или на друг начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има за цел да:
- идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата: и
  - идентификува и постави било какви други активности за санација.

## 2.9      **Бучава и вибрации**

- 2.9.1      Во рок од 6(месеци), Операторот ќе изврши детален преглед на бучавата на локацијата. Точките на оценка на бучавата ќе бидат избрани во согласност со надлежниот орган. Понатаму, Операторот ќе врши годишен преглед на бучавата, според однапред подготвена и одобрена програма за бучава, со можност на измени и дополнувања на точките на оценка на бучавата. Програмата за преглед треба да се врши во согласност со методологијата која е специфицирана во било кој водич (документ) кој е издаден од страна на Надлежниот орган за изворите кои што се специфицирани во документацијата за апликација, особено за импулсивната бучава.

<b>Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применено</b>
Емисии на бучава	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје VI.5	30.03.2007
Вибрации	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје VI.6	30.03.2007
Влијание на бучава	Дополнување и Прилог кон Барањето,Поглавје VII.8	30.03.2007

- 2.9.2      Доколку првиот преглед покаже дека бучавата може да предизвика непријатност кај локалното население, Операторот ќе подготви програма за намалување на емисијата на бучава, особено на импулсивната бучава. Во програмата ќе се постават специфичните цели и временската рамка, заедно со опции за модификација, надградба и замена.

## 2.10 Мониторинг

- 2.10.1 Операторот во рок од 6(шест) месеци од издавањето на оваа дозвола треба да обезбеди:
- Безбедни и перманентни средства за пристап за да овозможи извршување земање примероци / мониторинг на емисиите;
  - Безбедни средства за пристап до други точки за земање примероци / мониторинг кои се бараат од страна на Надлежниот орган.

Табела 2.10.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е применено
Места на мониторинг и земање на примероци	Дополнување и Прилог кон Барањето, Поглавје IX	30.03.2007

- 2.10.2 Операторот ќе обезбеди дека опремата за земање примероци и мониторинг на подземните води и бунарите е достапна/инсталрирана на локацијата и е подготвена за употреба во секое време. Опремата за земање примероци треба да биде одобрена од страна на Надлежниот орган.
- 2.10.3 Земањето примероци и анализата на сите загадувачи исто како и референтните мерни методи за калибрирање на автоматизираните системи за мерење треба да се извршат во согласност со ЦЕН стандардите. Ако ЦЕН стандардите не се достапни, ќе се користат ИСО, национални или меѓународни стандарди, кои ќе обезбедат собирање на податоците со еквивалентен научен квалитет.
- 2.10.4 Сите автоматски монитори и узоркувачи треба цело време да се во функција (освен во текот на одржување и калибрирање) кога се извршува активноста, освен доколку е договорено написмено со Надлежниот орган алтернативно земање примероци или мониторинг за ограничен временски период. Во случај на нефункционирање на некој континуиран мониторинг, Операторот треба да контактира со Надлежниот орган што е можно побрзо со цел да се постави алтернативното земање примероци и мониторинг. За употреба на алтернативна опрема во случаи поинакви од итните ситуации, треба да се добие одобрение од Надлежниот Орган.

- 2.10.5 Со опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се одржува на начин кој ќе овозможи точен мониторингот на емисиите и испуштањата, како и задоволување на горенаведените стандарди.
- 2.10.6 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, како и узоркувањето и анализата може да се дополнат или изменат во согласност со Надлежниот орган, по претходно извршено тестирање.

2.11 **Престанок со работа**

- 2.11.1 По конечен или планиран прекин на употребата на целата или дел од локацијата каде што се изведува активноста во период подолг од 6(месеци), Операторот во договор со надлежниот орган ќе ја предаде локацијата безбедно, односно доколку е потребно ќе се отстрани целата почва или дел од неа, објектите или опремата или секој отпад, материјали и други супстанции кои може да предизвикаат загадување на животната средина.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Ремедијација,престанок со работа повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Дополнување и Прилог кон Барањето, Поглавје XIII	30.03.2007

**План за престанокот со работа и управување со остатоците**

- 2.11.2 Во рок од 24(месеци), Операторот треба да подготви детален план со финансиски податоци за престанок со работа на инсталацијата или затворање на целата или дел од локацијата. Планот ќе биде одобрен од страна на Надлежниот орган.
- 2.11.3 Планот треба да биде ревидиран годишно и за предложените дополнувања да се извести Надлежниот орган и истите да бидат дел од ГИЖС. Не смее да се имплементира ниту едно дополнување на планот без претходно одобрување на Надлежниот орган.
- 2.11.4 Планот за управување со остатоците треба како минимум да го вклучи следново:

- Извештај за обемот на планот.
- Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој обезбедува минимум влијание врз животната околина.
- Програма за постигнување на наведените критериуми.
- Доколку е релевантно, планот ќе вклучи тест програма која ќе прикаже успешна имплементација на планот за престанок со работа.
- Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.

- 2.11.5 Во рок од 3(три) месеци од извршување на планот, Операторот ќе поднесе до надлежниот орган финален извештај за потврда кој ќе вклучи и сертификат за комплетирање на планот за управување со остатоци. Операторот треба да ги изврши сите потребни тестови и анализи, вклучувајќи и сертификат, онака како што бара Надлежниот орган, со цел да демонстрира дека не постои понатамошен ризик по животната средина.
- 2.11.6 Како дел од ГИЖС, Операторот треба да обезбеди годишен извештај за превземените или предвидените мерки во врска со спречување на штети по животната средина и да предвиди финансиски средства потребни за ремедијација која ќе следи по конечен престанок со работа и настанати инциденти.
- 2.11.7 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност (ПРЕО), подготвена од независен и соодветно квалификуван консултант, што ќе ги опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа проценката ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на ПУО/ПУРЗ. Во рок од 12 (дванаесет) месеци од издавањето на оваа дозвола операторот ќе достави извештај за одобрување до Надлежниот орган за оваа проценка. ПРЕО ќе се ревидира соодветно на потребите, за да се опфатат сите евентуални значајни промени на локацијата, но најмалку на секои 3(три) години по издавањето на оваа Дозвола; резултатите од ревидирањето ќе бидат опфатени со ГИЖС.

## 2.12 Инсталација со повеќе оператори

- 2.12.1 Со инсталацијата за која се издава оваа Дозвола управува само 1 ( еден ) оператор.

### 3        **Документација**

- 3.1        Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:
- секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
  - целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.2        За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:
- Специфицираната документација;
  - Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).
- 3.3        Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
- 3.4        Специфицираните и другите документи:
- ќе бидат читливи;
  - ќе бидат направени што е можно побрзо;
  - ќе ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
- 3.5        Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и 5(пет) години по престанокот на важноста.
- 3.6        За целиот отпад што е примен во или создаден од страна на инсталација , Операторот треба да чува записи (и истите ќе ги чува за време на валидноста на дозволата како и 5 лет години по нејзиното истекување).
- Неговиот состав или како што е соодветно, описот,
  - Најдобрата проценка на создадените количини;
  - Патеки по кои тој отпад се одлага;
  - Најдобрата проценка на количината пратена за преработка;

- Тонажа и МКО Код за увезените отпадни материјали и/или испратени надвор од локацијата за одлагање/рециклирање.
  - Имињата на превземачот или на пренесувачот на отпадот, и нивните детали од дозволата за собирање на отпад, ако е потребно (вклучувајќи го надлежниот орган кој ја издал и регистарски број на возилото).
  - Детали за крајната инсталација за одлагање/рециклирање за отпадот, нејзината можност/соодветност да го прифати испратениот отпад, детали за нејзината дозвола и надлежниот орган одговорен за таа дозвола.
  - Писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на опасен отпад испратен надвор од локацијата.
  - Детали од сите отпади испратени во странство за преработка и класифицирани како Зелени во согласност со ЕУ регулативите за прекуграницеен транспорт на отпад (регулатива на Советот ЕЕЦ 259/1993, соодветно дополнета). Образложението за класификацијата ќе биде дел од документацијата.
  - Детали за сите одбиени пратки.
  - Детали за секое одобрено мешање на отпад.
  - Тонажите и МКО Кодот за отпадните материјали кои се рециклирани/одложени на локацијата.
- 3.7      Операторот ќе води евиденција за сите поплаки поврзана со животната средина, а се во врска со работата на инсталацијата. Секој таков запис треба да содржи детали за датумот и времето на поплаката, името на лицето кое се жали и детали за природата на поплаката. Исто така треба да се води евиденција за одговорот кој е даден на секоја поплака.
- 3.8      Операторот ќе воспостави и одржува систем за документација на управување со животната средина кој ќе биде одобрен од Надлежниот орган.
- 3.9      Операторот ќе дистрибуира копија од оваа Дозвола до целиот релевантен персонал чии должности се поврзуваат со било кој услови од оваа Дозвола.
- 3.10     Системите за транспорт ќе се контролираат и редовно ќе се врши инспекција, за да не настане дисперзија на материјалот или истекување. Операторот е должен да води и чува евиденција од инспекцијата.
- 3.11     Операторот е должен како минимум да ги чува следниве документи на локацијата:
- дозволите поврзани со инсталацијата
  - тековниот СУЖС за инсталацијата;
  - ГИЖС од претходната година за инсталацијата;
  - записи од сите прибирања на узорци, анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола

и целиот друг мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата;

- целата кореспонденција со Надлежниот орган;
- ажурирани цртежи/планови на местото кои ја прикажуваат локацијата на клучните процеси и инфраструктурата на животната средина, вклучувајќи ги локациите за мониторинг и точките на емисија;
- ажурирани Стандардни Оперативни Процедури за сите процеси, постројката и потребната опрема кои влијаат на оваа Дозвола или на друг начин да се обезбеди стандардно работење на таквите процеси, фабрика или опрема кое не резултира со недозволена емисија во животната околина;

3.12 Горенаведната документација ќе биде достапна на Надлежниот орган за инспекција во секое време.

3.13 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни активности за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне повторно случување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот, да му поднесе евиденција за инцидентот на Надлежниот орган.

**4 Редовни извештаи**

- 4.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.2 Извештаите ќе се поднесат како што е резимирано во Додаток 2, или на друг начин детално дадено во Дозволата.
- 4.3 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.
- 4.4 Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган, до 31-ви Март секоја година, ГИЖС треба да ја покрива претходната календарска година. Овој извештај, кој треба да биде одобрен од Надлежниот орган, треба да вклучи како минимум, информации специфицирани во следната Табела. Годишниот Извештај за Животна Средина од оваа Дозвола ќе биде подготвен согласно сите релевантни упатства издадени од страна на Надлежниот Орган.
- 4.5 Операторот ќе подготви и одржува РИПЗМ за локацијата. Супстанците кои треба да се вклучат во РИПЗМ треба да бидат одобрени од страна на Надлежниот орган секоја година по референтната листа која што е специфицирана во Водич за ГИЖС од Надлежниот орган. РИПЗМ треба да се подготви во согласност со било кои релевантни инструкции кои се издадени од страна на Надлежниот Орган и треба да се поднесат како дел од ГИЖС.

## Годишен извештај за животна средина Содржина

Емисии од инсталацијата. (поднесување на РИПЗМ + согласност со ГВЕ)

Евиденција за управување со отпад

Преглед за потрошувачка на сировини.

Преглед на забелешки (жалби/поплаки).

Распоред на цели и задачи за животната околина.

Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година.

Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година.

Регистар на загадувачки емисии - извештај од претходната година.

Регистар на загадувачки емисии - предлог за тековната година.

Преглед на извештајот за мониторинг на бучава.

Преглед за мониторингот на животната средина.

Извештај за тестирање и инспекција на бункерите и цевководите.

Преглед на пријавени инциденти.

Преглед извештај за ефикасност на енергијата.

Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на сировини во процесот и редукција на генерираните отпад.

Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се минимизира побарувачката на вода и волуменот на испуштање на индустриска вода.

Извештај за финансиски провизии кои се направени под оваа дозвола, менаџмент и структура на персоналот на инсталацијата и програма за јавно информирање.

Преглед на планот за управување со резидуи / Затворање, реставрација и план за управувањето со грижата за локацијата по нејзиното затворање.

Изјава за мерките во врска со превенцијата на штета врз животната средина и корективни мерки (Обврски кон животната средина).

Преглед за утврдување на ризикот и обврските кон животната средина (секои пет години или почесто како што е наложено од страна на релевантните промени на локацијата вклучувајќи и финансиско обезбедување.)

Сите други предмети специфицирани од страна на Надлежниот орган

## 5 Известувања

- 5.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:
- кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
  - кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
  - кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
  - било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.2 Операторот во рок од 24 часа од секое известување од условот 5.1 ќе достави до Надлежниот орган писмена информација за тоа известување согласно Додаток 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Додаток 1 од оваа дозвола. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.
- 5.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за следното:
- перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
  - престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
  - повторно стартивање на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).
- 5.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:
- било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
  - промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајки и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

- за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен.
- 5.5      Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата која ќе биде читлива за лицата кои се надвор. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 mm на 750 mm.
- На табелата јасно треба да бидат прикажани:
- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
  - Нормалното работно време;
  - Името на имателот на дозволата;
  - Телефон за контакт во итни случаи надвор од работното време;
  - Референтен број на Дозволата; и
  - Каде може да се добијат информации за животната средина во врска со оваа инсталација.
- 5.6      Операторот ќе постави план на инсталацијата кој јасно ја идентификува локацијата на секое складиште и место за третирање и истиот ќе биде поблиску до влезот на објектот. Планот треба ќе биде читлив во секое време. Планот ќе се менува, доколку се направат суштински промени во инсталацијата.

## 6 Емисии

### 6.1 Емисии во воздухот

6.1.1 Емисиите во воздухот од точките на емисија специфицирани во Табела 6.1.1 (определени во апликацијата како главна емисија) треба само да произлегуваат од изворите кои се специфицирани во таа Табела. По инсталирањето на филтер постројката Надлежниот орган ќе ја утврди табелата.

**Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот**

Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
E- 1.0/1	Оџак од Печка 1	Оџак од Печка1,Кординати, 7510051 Y, 4658279 X
E- 2.0/1	Оџак од Печка 2	Оџак од Печка 2, 7510055 Y, 4658299 X
E- 3.0/1	Оџак од Печка 3	Оџак од Печка 3, 7510059 Y, 4658319 X
E- 4.0/1	Оџак од Печка 4	Оџак од Печка 4, 7510062 Y, 4658337 X
E- 4.0/2	Оџак од Печка 4	Оџак од Печка 4, 7510072 Y, 4658335 X
E- 7.0/1	Оџак од Печка 7	Оџак од Печка 7, 7510119 Y, 4658131 X
E- 7.0/2	Оџак од Печка 7	Оџак од Печка 7, Оџак Е-7.0/3 пред излез се спојува со Оџак Е- 7.0/2, 7510130 Y, 4658128 X
E- 8.0/1	Оџак од Печка 8	Оџак од Печка 8, 7510134 Y, 4658150 X
E- 8.0/2	Оџак од Печка 8	Оџак од Печка 8, 7510124 Y, 4658155 X
E-8.0/3	Оџак од Печка 8	Оџак од Печка 8, 7510137 Y, 4658165 X
E- 9.0/1	Оџак од Печка 9	Оџак од Печка 9, 7510192 Y, 4658387 X
E- 9.0/2	Оџак од Печка 9	Оџак од Печка 9, 7510180 Y, 4658400 X
E- 9.0/3	Оџак од Печка 9	Оџак од Печка 9, 7510196 Y, 4658404 X

6.1.2 Ограничувањата за емисиите во воздухот за параметрите и точките на емисија поставени во Табелите 6.1.2 - 6.1.14 - не треба да бидат надминати.

**Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија Оџак од Печка 1 Е- 1.0/1				Фреквенција на мониторинг
Проток	155332 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
Сулфурни оксиди ( како SO <sub>2</sub> )	Од денот на издавање на дозволата	37	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
Азотни оксиди ( како NO <sub>2</sub> )	Од денот на издавање на дозволата	17	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
Јаглен моноксид ( CO )	Од денот на издавање на дозволата	54	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
Цврсти честички	Од денот на издавање на дозволата	330.60	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 30м над земја

**Табела 6.1.3 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија Оџак од Печка 2 Е - 2.0/1				Фреквенција на мониторинг
Проток	119544 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
Сулфурни оксиди ( како SO <sub>2</sub> )	Од денот на издавање на дозволата	67	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
Азотни оксиди ( како NO <sub>2</sub> )	Од денот на издавање на дозволата	44.5	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
Јаглен моноксид ( CO )	Од денот на издавање на дозволата	48	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
Цврсти честички	Од денот на издавање на дозволата	542.7	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 30м над земја

**Табела 6.1.4 : Границите на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 3 Е- 3.0/1</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	144265 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ),	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	41	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	13	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	50	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	591.1	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 30м над земја

**Табела 6.1.5 : Границите на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 4 Е- 4.0/1</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	40911 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ),	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	218,3	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	99	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	214.3	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	449.6	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 37м над земја

**Табела 6.1.6 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 4 Е- 4.0/2</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	57266 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	237.4	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	72.4	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	115.7	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	1249.2	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 37м над земја

**Табела 6.1.7 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 7 Е- 7.0/1</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	139369 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	282	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	191	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	37	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	935.6	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 50м над земја.

**Табела 6.1.8 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 7 Е- 7.0/2 , Е- 7.0/3</b>				Фреквенција на мониторинг
Проток	181715.5 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	164	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	138.75	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	35	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	797.1	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 50м над земја

**Табела 6.1.9 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 8 Е- 8.0/1</b>				Фреквенција на мониторинг
Проток	48846 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	99.5	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	63	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	101.5	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	2261.9	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 41м над земја

**Табела 6.1.10 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 8 Е- 8.0/2</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	45894 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	205	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	84.3	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	265	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	687.6	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 41м над земја

**Табела 6.1.11 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 8 Е- 8.0/3</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	33391 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	136.3	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	117.7	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	153.5	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	1278	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 41м над зем.

**Табела 6.1.12 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 9 Е- 9.0/1</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	51008 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	267.5	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	140	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	207.7	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	2261.9	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 45м над земја

**Табела 6.1.13 : Граници на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија <b>Оџак од Печка 9 Е- 9.0/2</b>				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	54686 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	200.2	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	826.7	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	122.4	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	826.7	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 45м над земја

**Табела 6.1.14 : Границите на емисиите во воздухот**

Параметри	Ознака на точка на емисија Оџак од Печка 9 Е- 9.0/3				Фреквенција на мониторинг
<b>Проток</b>	45227 Nm <sup>3</sup> /h				
	До (датум)	Измерана концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ),	Од (датум)	Концентрација (mg/ Nm <sup>3</sup> ) ГВЕ	
<b>Сулфурни оксиди ( како SO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	308.1	Од денот на издавање на дозволата	800	Континуирано
<b>Азотни оксиди ( како NO<sub>2</sub> )</b>	Од денот на издавање на дозволата	126.7	Од денот на издавање на дозволата	400	Континуирано
<b>Јаглен моноксид ( CO )</b>	Од денот на издавање на дозволата	163	Од денот на издавање на дозволата	1000	Континуирано
<b>Цврсти честички</b>	Од денот на издавање на дозволата	1793	Од денот на издавање на дозволата	20	Континуирано

Минимална висина на оџакот 45м над земја

6.1.3      Операторот треба да врши мониторинг на параметрите кои се наведени во Табелите 6.1.2, 6.1.14 , од точките на емисија .

6.1.4      Операторот има подготвено програма, за идентификација и намалување на фугитивните емисии. Оваа програма е вклучена во Програмата за управување со животната средина. Програмата содржи:

- Инвентар на фугитивните емисии во инсталацијата
- тип на мерења и проценки (со утврдување на ограничувања за детекција)
- фреквенција на мерење: на секои 3(три) месеци
- тип на компоненти кои треба да се проверат; најмалку транспортот, складирањето, системот на хауби, резервоарите, пумпите, контролните вентили, топлинските изменувачи, конекторите, фланшите;

6.1.5      Границите вредности на емисиите во атмосферата во оваа Дозвола треба да се интерпретираат на следниов начин:

Континуирано мерење:

- Ниту една 24-часовна средна вредност не смее да ја надмине граничната вредност за емисија.
- 97% од сите 30 минутни средни вредности мерени континуирано во еден годишен период не смее да надминат 1,2 пати повеќе од граничната вредност за емисија.

– Ниту една 30 минутна средна вредност не смее да биде два пати поголема од граничната вредност за емисија.

Неконтинуирано мерење:

– За секој параметар каде што поради ограничувања при земањето примерок или аналитички ограничувања, 30 минутен примерок не е соодветен/практичен, ќе се примени соодветен период за земање примерок и добиената вредност при тоа не смее да се надмине граничната вредност на емисија.

– За проток, ни една средно часовна или средно дневна вредност, пресметана на основа на соодветно периодично отчитување, не смее да ја надмине релевантната граничната вредност на емисија.

– За сите други параметри, ни една 30 минутна средна вредност не смее да ја надмине граничната вредност на емисија.

– Праговите за масен проток се количества изразени во единици kg/h, за поголеми од кои се применуваат граничните вредности за концентрација. Праговите за проток се определуваат на основа на единечно 30 минутно мерење (т.е. добиената получасновна концентрацијата (kg/Nm<sup>3</sup>) треба да се помножи со протокот на гасот (Nm<sup>3</sup>/h) и резултатот се изразува како kg/h)

– Границите за масен проток се пресметуваат на основа на концентрацијата, определена како просек во еден определен период, помножена со репрезентативна вредност на протокот. Ниту една вредност така добиена не смее да ја надмине граничната вредност за масен проток.

6.1.6 Границите на концентрацијата и волуменот на протокот за емисии во атмосферата специфицирани во оваа Дозвола треба да бидат постигнати без воведување на воздух за разредување и треба да се базира на волумен на гасот под стандардните услови на:-

– Во случај на гасови што не потекнуваат од согорување:

Температура 273К, Притисок 101.3 kPa (без корекција на содржина на кислород или вода).

– Во случај на гасови од согорување:

Температура 273К, Притисок 101.3 kPa, сув гас; 3% кислород за течни и гасни горива; 6% кислород за цврсти горива.

6.1.7 Операторот има изгответо комплетен модел за дисперзија на воздухот. Моделот за дисперзија на воздухот треба да се однесува на тековната и на идната емисија.

- 6.1.8 Операторот има инсталирано мониторинг станица за амбиентален воздух, на локација дополнително договорена со Надлежниот орган. Мониторинг станицата врши следење на ПМ10.
- 6.1.9 По изградбата на системот за отпрашување на отпадните гасови, на емисионите точки од табелите 6.1.2 -6.1.14 нема да има надминување на граничните вредности на емисиите во воздух.
- 6.1.10 Операторот треба да инсталира опрема за континуиран мониторинг на излезот од секој испуст во воздух.
- 6.1.11 Операторот треба да одржува станица за следење на времето. Записите од таа станица ќе се чуваат достапни за инспекција во рок од 5 години.
- 6.1.12 Операторот треба да направи детално скенирање/проверка на ефикасноста на системот на хауби и капацитетот за вентилација, за да се оптимизира големината на системите за намалување на емисијата на прашина.
- 6.1.13 Во рок од 12 месеци од датумот на издавање на оваа Дозвола, операторот треба да подготви извештај, кој ќе биде одобрен од Надлежниот орган, кој ќе покаже како протокот на гасови во сите печки ќе се намали на 50.000 Nm<sup>3</sup>/t или да образложи зошто тоа не е изводливо, односно зошто не може да се постигне тој проток.
- 6.1.14 Сите емисии од инсталацијата не смеат да содржат непријатни миризби надвор од границата на инсталацијата.

#### **Моделирање на дисперзија во воздухот.**

Операторот има изготвено модел на дисперзија во воздухот за параметрите на NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO и Цврсти честички од сите главни емисиони точки.

Влезни податоци за системот за дисперзионо моделирање

Треба да содржи :

#### **Технички информации и информации за испусти;**

- Локација ( координати,GIS – Map Info, или друг програм)

#### **Емисии;**

- Хемиски соединенија ( NO/NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, Прашина )
- Големина на дисперзиони честички
- Годишни временски серии (Yearly time series )

**Времетраење на работа на  
инсталацијата ( Running hours monthly)....**

**Метеоролошки податоци (тригодишни серии на податоци)**

T2M	Temperature in °C
HUM	Relative humidity in %
CLOU	Total cloudiness, code 0,...,9 (octas)
TDEW	Dew-point temperature in °C
TWET	Wet-bulb temperature in °C
VISI	Visibility in meters
PRES	Sea level pressure in hPa
WWCODE	Present weather, code in SYNOP message 0,...,99
W1CODE	Past weather, code in SYNOP message 0,...,9
W2CODE	Past weather 2, code in SYNOP message 0,...,9
NH	Amount of lowest clouds, code 0,...,9 (octas)
CL	Type of middle clouds, code 0,...,10
HH	Height of the lowest clouds in meters
CM	Type of middle clouds, code 0,...,10
CH	Type of high clouds, code 0,...,10
WIDD	Wind direction in degrees (meteorological)
WIMS	Wind speed in m/s
GROUND	State of ground, code 0,...,9
PREC	Precipitation in mm/period, period may be 12 hours

- 6.1.15 Сите емисии во воздухот, освен пареа или кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки на перзистентна магла и перзистентен дим.
- 6.1.16 Сите емисии не треба да содржат видлив дим. Ако поради одржување се предизвикаат емисии на дим од повторно стартирување на ладна печка, истите не смеат да бидат подолги од 20 минути во било кој период од 8 часа, и потребно е да се превземе се што е можно за да се минимизира емисијата.

## 6.2

### Емисии во почвата

- 6.2.1 На операторот му се дозволува управување на депонија во рамките на оваа дозвола.
- 6.2.2 На депонијата која е во рамките на инсталацијата се дозволува депонирање само на прашина од процесот, шљака, песок од перење на кварц и градежен шут, освен ако не е договорено на друг начин со надлежниот орган.
- 6.2.3 Освен одлагањето на депонијата која е во рамките на инсталацијата, не се дозволува друго одлагање/емисија на почва кое би имало влијание врз животната средина.
- 6.2.4 Комплетираните делови од депонијата ќе бидат така профилирани да не се дозволи акумулирање на вода. Сите вдлабнувања кои би потекнале по профилирањето ќе бидат поправени со поставување на соодветни материјали за реставрација.
- 6.2.5 Операторот ќе направи тестови за инертност/лужење на отпадот со цел да одреди дали истиот е инертен, согласно Одлуката на Советот 2003/33/ЕС<sup>2</sup>. Понатаму, овие тестирања ќе се повторуваат секоја година, како дел од Годишниот извештај за животна средина.
- 6.2.6 Депонијата ќе биде конструирана и одржува според стандардите поставени во ЕУ директивата за депонии 1999/31/ЕС, соодветно на резултатите од тестовите на инертност/лужење.
- 6.2.7 Операторот ќе достави за одобрение до надлежниот орган предлог план за конструкција на постоечката депонија. Предлог планот ќе содржи и предлог за изолирање на дренажната вода од новата депонија од дренажната вода од старата депонија.
- 6.2.8 Депонијата ќе биде изградена согласно стандардите во рок од 18 месеци. Во истиот рок ќе се изврши и изолирањето предвидено со претходниот услов.
- 6.2.9 Не се дозволува одлагање отпад на депонијата пред таа да биде правилно конструирана и обезбедена, согласно условот 6.2.6.
- 6.2.10 Надлежниот орган во договор со операторот ќе определи друго привремено место каде што отпадот ќе биде привремено одлаган во времетрање на рокот предвиден со условот 6.2.8.

---

<sup>2</sup> Во тек е подготвување на правилник што ќе го уредува прифаќањето на отпад на депонии. Штом истиот ќе биде одобрен, ЕУ одлуката ќе се замени со правилникот.

- 6.2.11 Отпадот е дозволено да се одлага само во ќелија која е конструирана согласно стандардите наложени со услов 6.2.6.
- 6.2.12 Секоја нова ќелија или дел што ќе се развие на депонијата ќе биде конструирана согласно стандардите наложени со услов 6.2.6
- 6.2.13 Доколку резултатите од тестовите за лужење и инертност покажат дека отпадот што операторот планира да го одлага на депонијата е нерастворлив и инертен, операторот ќе обезбеди таложење за собраната вода. Операторот ќе поднесе предлог план за одобрение до надлежниот орган за таложење на водата од депонијата. Водата по третманот не треба да содржи повеќе од 30 мг/л цврсти честици. Фреквенцијата на мониторинг ќе биде одредена во согласност со надлежниот орган.
- 6.2.14 Доколку резултатите од тестовите за лужење и инертност покажат дека отпадот што операторот планира да го одлага на депонијата е растворлив и неинертен, операторот и надлежниот орган дополнително ќе се договорат за решавање на проблемот, негова контрола и мониторинг.
- 6.2.15 После одлагањето на отпадот во ќелијата, истиот треба да биде покриен на крајот од секој ден, со цел да се намали можноста од негово разнесување со ветар.
- 6.2.16 Операторот има подготвено и одржува структурна програма за одржување и сервисирање на возилата и опремата, поддржана од соодветен систем за водење евидентија и дијагностичко тестирање.
- 6.2.17 Не се дозволува складирање на отпад во рамките на инсталацијата во период подолг од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување, или во период подолг од три години доколку отпадот е наменет за третман и преработка, освен ако тоа не е дозволено со оваа дозвола.
- 6.2.18 Постапките за преработка/одлагање на отпад кој не е наведен во Додаток 3 треба да се договорат со Надлежниот орган пред да се реализираат истите.
- 6.2.19 Операторот треба да подготви детална програма за управување со депонијата, кој ќе биде одобрен од Надлежниот орган. Истиот како минимум треба да ги содржи следниве елементи:
- Управување со локацијата и одговорности
  - Оперативни принципи.
  - Анализа на отпад.
  - Ракување со отпадот, транспорт и сместување.
  - Процедури за итни случаи.
  - Контрола на прашина
  - Управување и заштита на површински води
  - Управување и заштита на подземни води

- Управување со исцедокот и одлагање
  - Предвиден работен век на депонијата
  - Програма за развој.
  - Затворање на депонијата и нејзина реставрација
  - Постоперативно управување.
- 6.2.20 Операторот ќе води евиденција на различните видови на отпад кои се одлагаат на депонијата.
- 6.2.21 Патна мрежа и паркинг простор
- Патната мрежа во близина на инсталацијата треба да се одржува без отпадоци од возилата кои влегуваат или излегуваат од инсталацијата. Сите евентуални отпадоци кои би се нашле во околината треба да се отстранат без одлагање.
  - Влезот во инсталацијата и паркинг просторот ќе бидат правилно/соодветно бетонирани / асфалтирани и одржувани во добра и чиста состојба.
- 6.2.22 Место за мерење и чистење на возилата
- Операторот ќе обезбеди и одржува место за мерење и чистење на возилата во рамките на инсталацијата.
  - Чистењето ќе се однесува на сите возила кои ја напуштаат инсталација за да не се дозволи разнесување на процесна вода или отпад надвор од инсталацијата. Операторот ќе подготви план за третман на целата вода од чистењето, кој ќе биде одобрен од Надлежниот орган.
- 6.2.23 Завршно покривање на депонијата
- Освен ако на друг начин е договорено со Надлежниот орган, завршното покривање ќе се состои од следното:
- Површински слој (150 -300мм);
  - Потповршински слој, таков да вкупната дебелина на површинскиот и потповршинскиот слој изнесува најмалку 1м; и
  - Набиен/компактиран минерал слој од минимум 0,6 м дебелина со пропустливост помала од  $1 \times 10^{-9}$  м/с или ГсКС или слично што ќе обезбеди еквивалентна заштита.
- 6.2.24 Не се дозволува испуштање на нетретирана вода од депонијата во површински и подземни води.

### 6.3

#### **Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)**

6.3.1 Емисиите во водата од точките на емисија специфицирани во Табела 6.3.1 треба да потекнуваат само од изворите специфицирани во таа табела.

<b>Табела 6.3.1: Границни вредности на емисија и мониторинг</b>		
<b>Референтна точка на емисија.</b>	<b>Извор</b>	<b>Количина</b>
<b>Точка Q1</b> 751002 Y 465795 X	Перење на кварц, -техничка единица 1 Печка 1;2;3;4	200 m3/h
<b>Точка Q2</b> 751014 Y 465795 X	Перење на кварц, -техничка единица 2 Печка7, Печка 8	15 m3/h
<b>Точка Q3</b> 751039 Y 465798 X	Атмосферска и Фекална вода	170 m3/h
<b>Точка Q4</b> 751053 Y 465801 X	Вода од пречистителната станица за хромни води и вишок на технолошка вода за ладење	630 m3/h

6.3.2 Границите за емисии во водата за параметрите на точките на емисија поставени во Табела 6.3.2-6.3.3 не смеат да се надминат.

#### **Границни вредности на емисии во површински води**

Табела 6.3.2 : Граници на емисија во површинска вода						
Емисиона точка Q1, Q2, Q3, Q4						
	До датум :				Од датум :	
Параметар	Q1	Q2	Q3	Q4	ГВЕ(mg/l)	Мониторинг
pH	7.45	5.50	7.02	7.50	<b>6.5-6.3</b>	Месечно
Температура °C	27.2	29.3	25.4	38.4	-	Дневно
Спроводливост µS/cm	318.0	270.0	308.0	200.0	<b>1000</b>	Месечно
ХПК KMn4 mg/l O <sub>2</sub>	13.82	11.0	2.92	0.94	<b>2.51-5.00</b>	Дневно
БПК <sub>5</sub> ml/l O <sub>2</sub>	37.88	12.18	64.17	7.54	<b>2.01-4.00</b>	Месечно
Растворен кислород mg/O <sub>2</sub>	6.86	7.81	6.67	7.00	<b>6.00-7.99</b>	Месечно
Вкупен сув остаток mg/l	3556	918	238	235	<b>1000</b>	Месечно
Сулфати, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	118.9	11.13	31.69	30.87	<b>250</b>	Месечно
Вкупна тврдина mg/l CaCO <sub>3</sub>	139.7	119.7	150.65	127.05	<b>200</b>	Месечно
Хлориди, Cl <sup>-</sup> , mg/l Cl <sup>-</sup>	0.0	0.0	2.25	1.26	<b>250</b>	Месечно
Амоњак, NH <sub>4</sub> , mg/l N	1.686	0.193	0.143	0.888	<b>3.26</b>	Месечно
Нитрити, NO <sub>2</sub> , mg/l N	0.040	0.012	0760	0.003	<b>0.01</b>	Месечно
Нитрати, NO <sub>3</sub> , mg/l N	1.7	2.2	2.7	1.8	<b>10.0</b>	Месечно
Вкупен азот, N mg/l N	3.50	2.50	3.70	2.71	<b>0.2-0.325</b>	Месечно
Фосфати, PO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , mg/l PO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.545	0.064	<0.01	0.026	-	Месечно
Вкупен фосфор mg/l P	0.068	0.070	0.037	0.032	<b>0004-0008</b>	Месечно
Флуориди, F <sup>-</sup> , mg/l F	0.471	0.505	0.211	0.694	<b>0.3</b>	Месечно
Цијаниди, CN <sup>-</sup> , mg/l CN <sup>-</sup>	0.003	0.003	0.004	0.003	<b>0.001</b>	Месечно
Калциум, Ca , mg/l Ca	54.30	41.99	56.47	41.99	-	Месечно
Магнезиум, Mg ,mg/l Mg	0.91	3.55	2.21	5.33	-	Месечно
Хром ( VI ) , mg/l Cr <sup>6+</sup>	0.001	0.001	0.01	0.001	<b>0.01</b>	Дневно
Феноли, mg/l	0.014	0.001	0.008	0.001	<b>0.001</b>	Месечно
Сребро Ag, mg/l	00004	0004	0.0004	0.0004	<b>0.002</b>	Месечно
Бор, B , mg/l	0.049	0.028	< 0.01	< 0.01	-	Месечно
Бариум, Ba , mg/l	0.079	0.145	0.0922	0.0704	<b>1.000</b>	Месечно
Кадмиум, mg/l	0.000 42	0.000 16	0.0001 6	0.0001 2	<b>0.0001</b>	Месечно Manufactured equipment meth
Хром, Cr, mg/l	<0001	0.001	0.0128	0.0239	<b>0.05</b>	Месечно
Бакар, Cu, mg/l	00081	0003	0.0042	0.0049	<b>0.01</b>	Месечно
Железо, Fe, mg/l	0.103	0.156	0.0048	0.0017	<b>0.3</b>	Месечно
Жива, Hg, mg/l	<0.00 01	<0.00 01	<0.000 1	<0.000 1	<b>0.0002</b>	Месечно Manufactured equipment meth
Калиум, K, mg/l	5.12	2.16	1.75	1.75	-	Месечно
Манган, Mn, mg/l	0.102	0.108	0.0045	0.0045	<b>0.05</b>	Месечно
Натриум, Na , mg/l	6.57	5.47	6.20	6.20	-	Месечно
Никел, Ni, mg/l	0.004	0.002	0.0013	0.0013	<b>0.05</b>	Месечно
Олово, Pb, mg/l	0.006	0003	<0.002	<0.002	<b>0.01</b>	Месечно
Цинк, Zn, mg/l	00042	0004	0.003	0.003	<b>0.1</b>	Месечно
Проток, m <sup>3</sup> /h	203	10.8	167	623		
TSS (mg/l) просеч.вред/ден	8498	1456	-	-	<b>20</b>	Месечно
						Гравиметрис

Силициум , (mg/l) ден	30							
-----------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

**Мониторинг на квалитет на површински води пред вливот во реката Бистрица кај мерните точки R1 (7509728 Y, 465795 X), пред Југохром Фераалојс ДОО Јегуновце и R2 ( 751060 Y, 465801 X ), после влијанието на Југохром Фераалојс ДОО Јегуновце.**

Табела 6.3.3 : Мониторинг на површинска вода					
Мерна точка R1, R2					
	До датум :		Од датум :		
Параметар	R1	R2	ГВЕ(mg/l)	Мониторинг	М.Анализа
pH	6.75	7.15	<b>6.5-6.3</b>	Месечно	M54ISO10523
Температура °C	12.5	14.6	-	Дневно	M54EPA2550B
Спроводливост µS/cm	179	179.0	<b>1000</b>	Месечно	M54ISO7888
ХПК KMn4 mg/l O <sub>2</sub>	1.00	10.67	<b>2.51-5.00</b>	Дневно	M54ISO8467
БПК <sub>5</sub> ml/l O <sub>2</sub>	6.27	13.99	<b>2.01-4.00</b>	Месечно	M54ISO5815
Растворен кислород mg/O <sub>2</sub>	9.66	9.55	<b>6.00-7.99</b>	Месечно	M54ISO5813
Вкупен сув остаток mg/l	146.0	216.0	<b>1000</b>	Месечно	M54EPA2540B
Сулфати, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	72.85	32.10	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9280
Вкупна тврдина mg/l CaCO <sub>3</sub>	112.53	107.09	<b>200</b>	Месечно	M54EPA2340C
Хлориди, Cl <sup>-</sup> , mg/l Cl <sup>-</sup>	0.0	0.0	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9297
Амоњак, NH <sub>4</sub> , mg/l N	0.327	0.376	<b>3.26</b>	Месечно	M54ISO7150
Нитрити, NO <sub>2</sub> , mg/l N	< 0.003	0.006	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO6777
Нитрати, NO <sub>3</sub> , mg/l N	0.6	0.9	<b>10.0</b>	Месечно	M54ISO7890
Вкупен азот, N mg/l N	1.10	1.31	<b>0.2-0.325</b>	Месечно	M54ISO5663
Фосфати, PO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , mg/l PO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.083	0.030	-	Месечно	M54ISO6878
Вкупен фосфор mg/l P	0.067	0.047	<b>0004-0008</b>	Месечно	M54ISO6878
Флуориди, F <sup>-</sup> , mg/l F	0.698	0.568	<b>0.3</b>	Месечно	M541101
Цијаниди, CN <sup>-</sup> , mg/l CN <sup>-</sup>	< 0.003	< 0.003	<b>0.001</b>	Месечно	M541102
Калциум, Ca , mg/l Ca	43.44	41.26	-	Месечно	M54ISO6059
Магнезиум, Mg ,mg/l Mg	0.91	0.91	-	Месечно	M54ISO6059
Хром ( VI ) , mg/l Cr <sup>6+</sup>	0.05	< 0.001	<b>0.01</b>	Дневно	M54ISO11083
Феноли, mg/l	0.001	< 0.001	<b>0.001</b>	Месечно	M54ISO6439
Сребро Ag, mg/l	< 0.0004	< 0.0004	<b>0.002</b>	Месечно	M54ISO11885
Бор, B , mg/l	< 0.01	< 0.01	-	Месечно	M54ISO11885
Бариум, Ba , mg/l	0.0383	0.0541	<b>1.000</b>	Месечно	M54ISO11885
Кадмиум, mg/l	0.00018	0.00012	<b>0.0001</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Хром, Cr, mg/l	< 0.001	0.0012	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Бакар, Cu, mg/l	0.0036	0.0018	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Железо, Fe, mg/l	0.0046	0.0435	<b>0.3</b>	Месечно	M54ISO11885
Жива, Hg, mg/l	< 0.0001	< 0.0001	<b>0.0002</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Калиум, K, mg/l	0.573	1.21	-	Месечно	M54ISO11885
Манган, Mn, mg/l	0.0055	0.0019	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Натриум, Na , mg/l	1.50	14.68	-	Месечно	M54ISO9964-1
Никел, Ni, mg/l	< 0.001	< 0.001	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Олово, Pb, mg/l	< 0.002	< 0.002	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Цинк, Zn, mg/l	0.0021	0.0021	<b>0.1</b>	Месечно	M54ISO11885
Проток, m <sup>3</sup> /h	3480	6200	-	-	-
TSS (mg/l) просеч.вред/ден	-		<b>20</b>	Месечно	Гравиметрис

**Мониторинг на квалитет на подземната вода кај точките на мониторинг:**

P-22/3, ( 750998 Y, 465849 X )изнад пругата, изнад Југохром Фераалојс ДОО Јегуновце, длабина 30м

P-8, ( 751020 Y, 465856 X ) во кругот на Југохром Фераалојс ДОО Јегуновце, длабина 20 м

P-15/2, ( 751032 Y, 465853 X ) во кругот на Југохром Фераалојс ДОО Јегуновце, 7.2 м

P-12/2, ( 751047 Y, 465855 X ) испод патот Јегуновце - Подбреѓе, длаб. 8м

P-26/2, ( 751058 Y, 465854 X ) с.Јегуновце, длабина 8 м

P-27, ( 751077 Y, 465853 X ) с.Јегуновце, 14 м

P-28, ( 751092 Y, 465848 X ) до Црп.Станица с.Јегуновце, длабина 8.5 м

P-19, ( 751075 Y, 466007 X ) помеѓу Депонијата и река Габровница, дл.6 м

P-19/2, ( 751075 Y, 466007 X ) помеѓу Депонијата и р. Габровница, дл.14.8м

P-35/1, ( 751074 Y, 466000 X ) помеѓу Депонијата и р.Вардар, длаб. 6 м

P-2/1, ( 751072 Y, 465990 X ) помеѓу Депонијата и р.Вардар, длаб. 5 м

P-20, ( 751066 Y, 465838 X ) помеѓу Депонијата и р.Вардар, длаб. 6 м

P-32, ( 751056 Y, 465975 X ) помеѓу Депонијата и р.Вардар, длаб. 5.5 м

**Табела 6.3.4 : Мониторинг на подземна вода**

**Мерна точка Р-32/1, Р-12/2, Р-26/2, Р-27/2**

Параметар	P-32/1	P12/2	P-26/2	P-27/2	ГВЕ(mg/l)	Мониторинг	М.Анализа
pH	6.80	6.35	6.51	6.41	<b>6.5-6.3</b>	Месечно	M54ISO10523
Температура °C	15.1	12.8	14.5	14.1	-	Дневно	M54EPA2550B
Спроводливост $\mu\text{S}/\text{cm}$	594.0	618.0	527.0	459.0	<b>1000</b>	Месечно	M54ISO7888
Растворен кислород mg/O <sub>2</sub>	5.07	10.86	5.56	6.30	<b>6.00-7.99</b>	Месечно	M54ISO5813
Вкупен алкалитет mg/l CaCO <sub>3</sub>	210	190	229	165.40	<b>200</b>		
Вкупен сув остаток mg/l	3709	1929	512	4429	<b>800</b>	Месечно	M54EPA2540B
Сулфати, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	51.86	112	111	60.50	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9280
Хлориди, Cl <sup>-</sup> , mg/l Cl <sup>-</sup>	6.30	6.30	12.60	8.19	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9297
Амоњак, NH <sub>4</sub> , mg/l N	0.496	0.223	0.373	0.436	<b>3.26</b>	Месечно	M54ISO7150
Нитрити, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l N	0.061	0.003	0.076	<0.003	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO6777
Нитрати, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l N	5.0	2.6	3.9	2.9	<b>10.0</b>	Месечно	M54ISO7890
Вкупен азот, N mg/l N	6.27	2.93	4.53	3.46	<b>0.2-0.325</b>	Месечно	M54ISO5663
Фосфати, PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	1.650	0.070	0.080	0.220	-	Месечно	M54ISO6878
Вкупен фосфор mg/l P	0.546	0.057	0.063	0.226	<b>0004-0008</b>	Месечно	M54ISO6878
Флуориди, F <sup>-</sup> , mg/l F	0.347	0.471	0.451	0.443	<b>0.3</b>	Месечно	M541101
Цијаниди, CN <sup>-</sup> , mg/l CN <sup>-</sup>	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<b>0.001</b>	Месечно	M541102
Калциум, Ca , mg/l Ca	47.06	76.64	104.98	41.99	-	Месечно	M54ISO6059
Магнезиум, Mg ,mg/l Mg	5.72	2.73	0.04	14.09	-	Месечно	M54ISO6059
Хром ( VI ), mg/l Cr <sup>6+</sup>	4.2	13.98	1.79	5.71	<b>0.01</b>	Дневно	M54ISO11083
Феноли, mg/l	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<b>0.001</b>	Месечно	M54ISO6439
Сребро Ag, mg/l	0.004	0.004	0.0004	0.0004	<b>0.002</b>	Месечно	M54ISO11885
Арсен, As, mg/l	0.010	0.010	<0.010	<0.010		Месечно	M54ISO11885
Бор, B , mg/l	0.010	0.010	<0.010	<0.010	-	Месечно	M54ISO11885
Бариум, Ba , mg/l	0.081	0.056	0.083	0.066	<b>1.000</b>	Месечно	M54ISO11885
Кадмиум, mg/l	0.000 1	0.000 1	0.0001	0.0001	<b>0.0001</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Хром, Cr, mg/l	4.41	14.54	1.92	5.91	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Бакар, Cu, mg/l	0.003	0.001	0.002	0.002	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Железо, Fe, mg/l	0.035	0.001	<0.001	0.005	<b>0.3</b>	Месечно	M54ISO11885
Жива, Hg, mg/l	<0.00 01	0.0001	0.0001	0.0001	<b>0.0002</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Калиум, K, mg/l	6.78	1.53	3.71	1.98	-	Месечно	M54ISO11885
Манган, Mn, mg/l	0.002	0.005	0.007	0.008	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Натриум, Na , mg/l	75.53	67.97	44.66	36.23	-	Месечно	M54ISO9964-1
Никел, Ni, mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Олово, Pb, mg/l	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Селен, Se ,mg/l	0.010	0.001	<0.010	<0.010	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Цинк, Zn, mg/l	0.014	0.058	0.040	0.086	<b>0.1</b>	Месечно	M54ISO11885

**Табела 6.3.5 : Мониторинг на подземна вода**

**Мерна точка Р-28, Р-8, Р-22/3, Р-19/2**

Параметар	P-28	P-8	P-22/3	P-19/2	ГВЕ(mg/l)	Мониторинг	М.Анализа
pH	6.85	6.05	6.65	5.61	<b>6.5-6.3</b>	Месечно	M54ISO10523
Температура °C	14.5	14.3	13.1	13.8	-	Дневно	M54EPA2550B
Спроводливост $\mu\text{S}/\text{cm}$	380	337	268	161	<b>1000</b>	Месечно	M54ISO7888
Растворен кислород mg/O <sub>2</sub>	0.0	7.88	6.52	2.64	<b>6.00-7.99</b>	Месечно	M54ISO5813
Вкупен алкалитет mg/l CaCO <sub>3</sub>	135	212	102	78.19	<b>200</b>	Месечно	M54EPA2340C
Вкупен сув остаток mg/l	551	652	195	155	<b>800</b>	Месечно	M54EPA2540B
Сулфати, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	39	37.87	21.81	16.87	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9280
Хлориди, Cl <sup>-</sup> , mg/l Cl <sup>-</sup>	6.30	8.82	11.34	1.26	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9297
Амоњак, NH <sub>4</sub> , mg/l N	0.579	0.499	0.150	0.375	<b>3.26</b>	Месечно	M54ISO7150
Нитрити, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l N	0.016	0.005	<0.003	0.0064	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO6777
Нитрати, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l N	0.7	4.4	2.7	0.7	<b>10.0</b>	Месечно	M54ISO7890
Вкупен азот, N mg/l N	1.45	5.10	6.48	4.07	<b>0.2-0.325</b>	Месечно	M54ISO5663
Фосфати, PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	0.025	0.015	0.101	0.015	-	Месечно	M54ISO6878
Вкупен фосфор mg/l P	0.279	0.012	0.104	0.029	<b>0004-0008</b>	Месечно	M54ISO6878
Флуориди, F <sup>-</sup> , mg/l F	0.433	0.480	0.530	0.478	<b>0.3</b>	Месечно	M541101
Цијаниди, CN <sup>-</sup> , mg/l CN <sup>-</sup>	0.001	0.001	0.001	<0.001	<b>0.001</b>	Месечно	M541102
Калциум, Ca , mg/l Ca	46.34	51.40	43.44	26.79	-	Месечно	M54ISO6059
Магнезиум, Mg ,mg/l Mg	15.82	15.82	7.93	1.73	-	Месечно	M54ISO6059
Хром ( VI ), mg/l Cr <sup>6+</sup>	<0.01	3.307	<0.01	<0.01	<b>0.01</b>	Дневно	M54ISO11083
Феноли, mg/l	0.001	0.001	0.014	0.016	<b>0.001</b>	Месечно	M54ISO6439
Сребро Ag, mg/l	0004	0004	00004	00005	<b>0.002</b>	Месечно	M54ISO11885
Арсен, As, mg/l	0.010	0.010	<0.010	<0.010		Месечно	M54ISO11885
Бор, B , mg/l	0.010	0.010	<0.010	<0.010	-	Месечно	M54ISO11885
Бариум, Ba , mg/l	0.059	0.005	0.053	0.105	<b>1.000</b>	Месечно	M54ISO11885
Кадмиум, mg/l	0001	0004	0.0002	00003	<b>0.0001</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Хром, Cr, mg/l	0.002	3.53	0.012	0.002	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Бакар, Cu, mg/l	0.001	0.002	0.003	0.004	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Железо, Fe, mg/l	1.65	0.004	<0.001	<0.001	<b>0.3</b>	Месечно	M54ISO11885
Жива, Hg, mg/l	<0.00 01	<0.00 01	<0.000 1	<0.000 1	<b>0.0002</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Калиум, K, mg/l	1.46	1.24	1.52	1.91	-	Месечно	M54ISO11885
Манган, Mn, mg/l	0.189	0.053	0.024	0.013	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Натриум, Na , mg/l	8.99	34.79	5.94	4.85	-	Месечно	M54ISO9964-1
Никел, Ni, mg/l	0.001	0.002	0.001	0.001	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Олово, Pb, mg/l	0.002	0.002	0.002	<0002	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Селен, Se ,mg/l	0.010	0010	<0010	<0010	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Цинк, Zn, mg/l	0.034	0.276	0.082	0.576	<b>0.1</b>	Месечно	M54ISO11885

**Табела 6.3.6 : Мониторинг на подземна вода**

**Мерна точка Р-19, Р-2/1, Р-15/2, Р-35/1**

Параметар	P-19	P-2/1	P-15/2	P-35/1	ГВЕ(mg/l)	Мониторинг	М.Анализа
pH	6.09	6.38	6.39	6.50	<b>6.5-6.3</b>	Месечно	M54ISO10523
Температура °C	15.4	18.5	11.1	13.5	-	Дневно	M54EPA2550B
Спроводливост $\mu\text{S}/\text{cm}$	191	475	467	283	<b>1000</b>	Месечно	M54ISO7888
Растворен кислород mg/O <sub>2</sub>	1.72	8.99	4.31	2..82	<b>6.00-7.99</b>	Месечно	M54ISO5815
Вкупен алкалитет mg/l CaCO <sub>3</sub>	95.73	196	190	138	<b>200</b>	Месечно	M54EPA2340C
Вкупен сув остаток mg/l	1892	723	2170	436	<b>800</b>	Месечно	M54EPA2340C
Сулфати, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	14.41	51.04	72.85	30.05	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9280
Хлориди, Cl <sup>-</sup> , mg/l Cl <sup>-</sup>	6.30	1.26	5.04	0.0	<b>250</b>	Месечно	M54ISO9297
Амоњак, NH <sub>4</sub> , mg/l N	0.553	0.092	0.509	2.209	<b>3.26</b>	Месечно	M54ISO7150
Нитрити, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l N	0.009	0.076	0.019	0.007	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO6777
Нитрати, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l N	0.8	1.7	3.9	0.6	<b>10.0</b>	Месечно	M54ISO7890
Вкупен азот, N mg/l N	2.91	2.07	4.89	2.910	<b>0.2-0.325</b>	Месечно	M54ISO5663
Фосфати, PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	0.024	0.190	<0.01	0.083	-	Месечно	M54ISO6878
Вкупен фосфор mg/l P	0.047	0.489	0.008	0.030	<b>0004-0008</b>	Месечно	M54ISO6878
Флуориди, F <sup>-</sup> , mg/l F	0.353	0.377	0.619	0.539	<b>0.3</b>	Месечно	M541101
Цијаниди, CN <sup>-</sup> , mg/l CN <sup>-</sup>	0.001	0.001	0.003	<0.003	<b>0.001</b>	Месечно	M541102
Калциум, Ca , mg/l Ca	28.96	54.30	55.02	35.48	-	Месечно	M54ISO6059
Магнезиум, Mg ,mg/l Mg	3.99	2.21	12.79	11.92	-	Месечно	M54ISO6059
Хром ( VI ), mg/l Cr <sup>6+</sup>	<0.01	19.48	4.183	<0.001	<b>0.01</b>	Дневно	M54ISO11083
Феноли, mg/l	0.001	0.001	0.001	0.134	<b>0.001</b>	Месечно	M54ISO6439
Сребро Ag, mg/l	0.004	0.007	0.0004	0.0004	<b>0.002</b>	Месечно	M54ISO11885
Арсен, As, mg/l	0.010	0.010	-	-		Месечно	M54ISO11885
Бор, B , mg/l	0.010	0.010	0.0328	0.0177	-	Месечно	M54ISO11885
Бариум, Ba , mg/l	0.125	0.131	0.0863	0.1811	<b>1.000</b>	Месечно	M54ISO11885
Кадмиум, mg/l	0.000 2	0.000 1	0.0035	0.0003 3	<b>0.0001</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Хром, Cr, mg/l	0.001	19.62	4.53	0.1466	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Бакар, Cu, mg/l	0.002	0.002	0.0066	0.0063	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Железо, Fe, mg/l	0.004	0.006	0.0025	0.0146	<b>0.3</b>	Месечно	M54ISO11885
Жива, Hg, mg/l	<0.00 01	<0.00 01	<0.000 1	<0.000 1	<b>0.0002</b>	Месечно	Manufactured equipment meth
Калиум, K, mg/l	1.92	1.98	1.34	2.72	-	Месечно	M54ISO11885
Манган, Mn, mg/l	0.077	0.174	0.0108	1.93	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Натриум, Na , mg/l	5.09	49.09	28.17	50.03	-	Месечно	M54ISO9964-1
Никел, Ni, mg/l	0.003	0.002	0.0017	0.0055	<b>0.05</b>	Месечно	M54ISO11885
Олово, Pb, mg/l	0.002	0.003	<0.002	<0.002	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Селен, Se ,mg/l	0.010	0.010	-	-	<b>0.01</b>	Месечно	M54ISO11885
Цинк, Zn, mg/l	1.66	0.059	0.0220	0.2562	<b>0.1</b>	Месечно	M54ISO11885

- 6.3.3 Операторот ќе изврши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2 -6.3.3 од точките на емисија и најмалку на фреквенција како што е специфицирано во тие табели.
- 6.3.4 Не се дозволуваат емисии на супстации од инсталацијата кои не се пропишани во табелите 6.3.2 - 6.3.6, освен во концентрации кои не се повисоки од основната концентрација на соодветната супстанција во реципиентот.
- 6.3.5 Во рок од 6(шест) месеци од датумот на издавање на оваа дозвола, операторот треба да подготви прирачник за работа и одржување на постоечкиот таложник, за да се постигнат оптимални резултати за отстранување на цврсти материји од ефлументот. Содржината на прирачник треба да се договори со Надлежниот орган.
- 6.3.6 Операторот треба да инсталира опрема за таложење на точките на емисијата Q1 и Q2, таква опрема ќе овозможи да се достигнат граничните вредности дадени во табела 6.3.2.
- 6.3.7 Во рок од една година од датумот на издавање на оваа дозвола, Операторот треба да изготви извештај за можностите за намалување на употребата на вода при перенето на кварцот вклучувајќи ја при тоа и можноста за повторно користење на истата вода.
- 6.3.8 Операторот ќе достави предлог план за испуштање на собраните атмосферски води преку таложниците за перенето на кварцот, како дел од оперативниот план. Предлогот ќе биде предмет на преговори со регулаторот
- 6.3.9 Водата за ладење ќе биде во согласност со граничните вредности на емисијата дадени во Табела 6.3.5.
- 6.3.10 Во рок од две години од датумот на издавање на оваа дозвола, операторот ќе подготви извештај за моменталните количини вода што се користат и баланс на вода, и ќе ги идентификува можностите намалување на употребата на вода со посебен фокус на намалување на температурата на водата што се испушта во река на ниво кое обезбедува дека температурата нема да биде покачена за повеќе од 1,5 степени.
- 6.3.11 Операторот ќе обезбеди третман и мониторинг на водата за ладење пред нејзино спојување со ефлументот од станицата за третман на хромни води во периодот на инсталирање на опремата за отпуштување.

6.3.12 Операторот ќе постави инфраструктура за дренажа за да обезбеди одвоено собирање и исфрлање на комуналната и атмосферската вода. За локацијата на овие точки на емисија треба да се извести Надлежниот орган.

6.3.13 Во рок од 24 месеци од датумот на издавање на оваа дозвола, операторот ќе постави постројка за примарен третман (отстранување на цврстите материи) за комуналните води.  
Мульта од оваа постројка ќе се отстранува на секои 3(три) месеци.

6.3.14 Операторот ќе постави и одржува прочистителна станица за отпадните комунални води кои потекнуваат од инсталацијата. Постројката ќе биде проектирана така да ги задоволи граничните вредности на емисии.

6.3.15 Операторот ќе ја оправда употребата на било каков биоцид и било каква емисија на ваква супстанција. Пред употребата на биоциди, граничните вредности на емисија и условите за мониторинг треба да се договорат со Надлежниот орган.

Разликата на температурата на водата која се испушта во реципиентот да не биде повисока од 1,5 °C од температурата на водата измерена на мерното место Р1 (мерно место пред Југохром Фераалојс ).

6.3.16 Граничните вредности на емисија во канализација/води во оваа дозвола треба да се интерпретираат на следниов начин:-

Континуиран мониторинг:

- (i) Вредноста на протокот не смее да ја надмине дадената граница.
- (ii) Вредноста за pH не смее да отстапува од дадениот опсег.
- (iii) Вредноста на температура не смее да ја надмине граничната вредност.

Композитно земање примероци:

- (i) Вредноста за pH не смее да отстапува од дадениот опсег.
- (ii) За параметри кои се поразлични од pH и проток, осум од десет консективни композитни резултати, врз основа на композитно земање примерок пропорционално на протокот, нема да ја надминат граничната вредност на емисија. Ни еден индивидуален резултат, пресметан на сличен начин, не смее да надмине 1,2 пати од граничната вредност на емисија.

Дискретно земање примероци:

За параметрите освен pH и температура, ниту  
еден земен примерок не смее да надмине 1.2  
пати граничната вредност на емисијата.

#### 6.4 Емисии во канализацијата

- 6.4.1 Емисиите во канализацијата од точката/точките на емисии специфицирани во Табела 6.4.1 треба да потекнуваат само од специфицираните извори во таа tabela.
- 6.4.1 Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.4.2 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план од поглавјето 9 од оваа дозвола.
- 6.4.2 Операторот треба да врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.4.3а и 6.4.3б, на точките на емисија и во фреквенциите најмалку на онаа што е наведена во тие табели.
- 6.4.3 Нема да има испуштања на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување. Нема емисии во канализација

## 6.5

### **Емисии на топлина**

- 6.5.1 Испуштањето на водата за ладење треба да е во согласност со условите специфицирани во 6.3.11 и 6.3.12. ( овој услов се однесува на комунална и атмосферска вода).
- 6.5.2 Нема да има друго термално испуштање во површинските води кое ќе има влијание врз животната средина.

**6.6 Емисии на бучава и вибрација**

- 6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата треба да се во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство (Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните).
- 6.6.2 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата годишно ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да се превзема во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.
- 6.6.3 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на нивото на звучниот притисок( $L_{eq,T}$ ) мерено на локации кои се осетливи на бучава во инсталацијата кои ги надминуваат граничните вредности(и) дадени во Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник 64 од 1993 год.).

**Емисии на бучава во кругот на Југохром Фероалојс ДОО Јегуновце**

Извор	Емисиона точка , Реф.бр	Звучен притисок dBA на референтна одалеченост	Периоди на емисија
ПЕЧКА 1-4	B – 1/1	75 – 97	24 часа /ден
ПЕЧКА 9	B – 2/1	72 – 92	24 часа /ден
ПЕЧКА 7-8	B – 3/1	75 – 98	24 часа /ден
Сепарација на готов производ	B – 4	92 -93	20 часа /ден
Дробилка на дрва	B – 5	90 – 92	20 часа /ден

Границни вредности на емисии на бучава			
Подрачје ренцирано според енот на застита од бучава	Ниво на бучава во dBA $L_d$	Ниво на бучава во dBA $L_v$	Ниво на бучава во dBA $L_h$
Подрачје од четврт степен	70	70	60

6.6.4 Главните извори на бучава во инсталацијата се електро печките во производниот процес, дробилката на сеперација за готов производ и дробилката за дрва.  
Овие извори на бучава имаат влијание само на работната средина но немат влијание врз животната средина на населението на околните населени места.





**9                   Оперативен план**

9.1                 Со превземањето на сопственоста ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДООЕЛ, го започна реализирањето на активностите предвидени со оперативниот план и во овој период од предвидените 29 активности има реализирано следно:

- 20 ( дваесет ) активности се целосно реализирани
- 1 активност е во фаза на реализација
- 2 активности ќе се реализираат заедно со локалната Самоуправа (рокот за реализација зависи од реализацијата Проектот од локалната самоуправа)

**-6 активности меѓусебно се поврзани**

1 активност е изградба на систем за отпрашување на отпадните гасови - за оваа активност е потписан договор 5 активности кои се поврзани со реализацијата на системот за отпрашување на отпадните гасови.

**Табела 9.1.1 : Оперативен план**

Ознака	Мерка	Информација за која се издава дозволата : ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДОО	Едночленче датум на завршување
9.13	<p><b>Активност бр. 13 - Таложник во Припрема -Техничка единица 1, 2 и 3</b></p> <p>Предвидена дата на почеток на реализацијата <b>01.07.2008 год.</b></p> <p>Оваа активност има две фази: (а) проектирање и (б) реализација;</p> <p>Подготовката на сировини посебно на кварц и кварцит, бара нивно перење при што водата со која се перат с уроните со себе носат талог.Овој талог се таложи во постоечкиот таложник во Техничките единици 1,2 и 3, каде се таложат поголемите честици, меѓутоа при поинтензивно перење неможе да дојде до целосно исталожување па поради тоа дел од овој талог истечува во р. Бистрица.Од оваа причина се предвидува изградба на дополнителен таложник со кој ќе се реши овој проблем. Големината како и предвидената изведба ќе произлезе од проектната документација.Вредност на емисиите до и за време на реализацијата: нема влијание.Вредности на емисиите по реализација на активноста ( Услови): се очекува намалување на дисперзивни честички. Влијание врз ефикасноста ( промени во потрошувачката на енергија, вода и сировини): нема. Мониторинг: (Табелата ќе биде пополнета согласно технолошкиот процес во инсталацијата и Законските и подзаконските акти на применливото право на РМ).Извештај од мониторингот:Извештајот ќе го прати прогресот на изработката на проектната документација и реализацијата на проектните решенија, согласно определбите во точка 7 на ова активност.</p> <p><b>Вредност на инвестицијата 80.000 €</b></p>		<p><b>Краен рок за реализација</b> <b>01. 04. 2014 год.</b></p>
9.17	<p><b>Активност бр. 17 - Изградба на постројка за примарен третман на комунални води</b></p> <p>Предвидена дата на почеток на реализацијата е <b>01.07.2010 год.</b></p> <p>Ќе се изгради постројка за примарен третман (отстранување на цврстите материји) за комуналните води. Оваа активност следи после активноста бр. 16.</p> <p>Вредност на емисиите до и за време на реализацијата:Во рамките на постојните вредности. Вредности на емисиите по реализација на активноста ( Услови): Фекалните води одат на дополнителен третман, а потоа се испуштат во реципиентот, при тоа мора да се достигнат вредностите од МДК. Влијанието врз ефикасноста ( промени во потрошувачката на енергија, вода и сировини ): Промена на нивото на потрошувачката на енергесите. Мониторинг: ( Табелата ќе биде пополнета согласно технолошкиот процес во инсталацијата и Законските и подзаконските акти на</p>		<p><b>Реализација на проект од локалната самоуправа</b></p>

	<p>применливото право на РМ ). Извештаи од мониторингот: Извештајот ќе го прати прогресот на реализацијата на проектните решенија, согласно определбите во точка 7 на ова активност. Динамиката на одстранување на наталожената мил ќе биде согласно прирачникот од активноста бр.14. Во таа смисла податоците континуирано ќе бидат достапни, аизвештаите ќе бидат изготувани најмалку квартално.</p> <p><b>Вредност на инвестицијата 50.000 €</b></p>	
9.18	<p><b>Активност бр. 18 - Изградба на пречистителна станица за отпадните комунални води</b></p> <p>Предвидена дата на почеток на реализацијата е <b>01.01.2011 год.</b></p> <p>Решавањето на комуналните одпадни води ќе се одвива во повеќе фази и тоа: изработка на проект, превземање на решенијата од активноста бр. 17 и реализација на проектот. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата: согласно постојните вредности. Вредности на емисиите по реализација на активноста ( Услови): доведување во граници на МДК, дефинирани спрема законот за води. Влијание врз ефикасноста ( промени во потрошувачката на енергија, вода и сировини): Зголемување на потрошувачката на електрична енергија, а подобрување на квалитетот на водата на реципиентот и воопшто на еколошкиот амбиент. Мониторинг:Перманентен, после реализацијата на проектот, согласно техничките карактеристики на постројката и Законските и подзаконските акти на применливото право на РМ. Извештаите од мониторингот:Извештаите ќе бидат континуирани ( дневни, неделни, и месечни ), согласно одредбите дефинирани во точките 7 на оваа активност.</p> <p><b>Вредност на инвестицијата 350.000 €</b></p>	<b>Реализација на проект од локалната самоуправа</b>
9.20	<p><b>Активност бр. 20- Проектирање и изведба на градежни работи на индустриската депонија, за овозможување на депонирање согласно стандардите</b></p> <p>Предвидена дата на почеток на реализацијата е <b>01.01.2009 год.</b></p> <p>Понатамошното контролирано и безбедно депонирање на индустриски отпад на постоечката индустриската депонија ќе се изведува во три фази, и тоа:Ке биде изготвен елаборат согласно член 24 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05);Изведувачки работи, на основ на согласноста по елаборатот од претходната алинеа добиена од надлежен орган и Континуирано управување со депонијата и отпадот, согласно применливото право на Република Македонија;</p> <p>Проценето е дека максималниот капацитет на постојната индустриска депонија изнесува 13(тринаесет) години, во услови на нормално функционирање на инсталацијата.</p>	<b>Краен рок за реализација 01. 04. 2014 год</b>

	<p>Вредност на емисиите до и за време на реализацијата: Во рамките на досегашните измерени параметри. Вредности на емисиите по реализација на активноста ( Услови ):Доведување на емисиите во водата и почвата во рамките на МДК, согласно законските акти од применливото право на РМ. Влијание врз ефикасноста (промени во потрошувачката на енергија, вода и сировини): нема влијание. Извештаи од мониторингот: Извештаите ќе се подготвуваат за секоја фаза поединично.Истите ќе следат после целосна реализација на проектот од кој ќе произлезат и параметрите на кои треба да се врши мониторингот. Најмалку еднаш годишно мора да се подготви извештај за секоја фаза поодделно и збирно за целата активност.</p> <p><b>Вредност на инвестицијата: 200. 000 €</b></p>	
9.21	<p><b>Активност бр. 21 - Перманентно завршно покривање на депонијата</b></p> <p>Предвидена дата на почеток на реализацијата е <b>01.09.2010 год.</b></p> <p>На основ на фазите предвидени во активноста бр. 20, перманентна ремедијација (покривање) на индустриската депонија ќе се изведува согласно изработен проект, одобрен од Надлежниот орган. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата:во рамките на досега измерените. Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови): се очекува подобрување, во рамките на граничните вредности. Влијание врз ефикасноста ( промени во потрошувачката на енергија, вода и сировини ): нема влијание. Мониторинг: Согласно законски и подзаконски акти од применливото право на РМ. Извештаи од мониторингот: Извештајот ќе го прати прогресот на изготвувањето на оваа активност, како и согласно точка 7 од оваа активност. Извештаите ќе се даваат еднаш годишно.</p> <p><b>Вредност на инвестицијата 700.000 €</b></p>	Континуирана активност која трае се до конечно искористување на депонијата
9.24	<p><b>Активност бр. 24 - Изградба на складови</b></p> <p>Предвидена дата на почеток на реализацијата е <b>01.01.2009 год.</b></p> <p>Реализацијата на оваа активност ќе произлезе после изготвувањето на главниот проект за изградба на складови. Во таа смисла ќе бидат изградени соответни складови за:</p> <p>масти и масла ;</p> <p>амбалажа од масти и масла и др. опасен отпад; и</p> <p>мотори и опрема од неупотребливи возила. Вредност на емисиите по реализацијата: во согласност со досегашните емисии.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови):намалени емисии во почвата. Влијание врз ефикасноста: нема, Мониторинг:согласно описот во проектот.Извештај: согласно годишниот извештај за управување со животна средина.</p> <p><b>Вредност на инвестицијата 80 000 €</b></p>	Краен рок за реализација <b>01. 04. 2014 год</b>

## РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ 2014-2016 год.

	Активност	Оперативен план Активност бр.	Предлог - продолжен рок
1.	<b>Активност бр. 6 – Изградба на систем за отпрашување на отпадните гасови</b>	<b>Активност 6</b> <b>Оваа активност треба да се однесува на отпрашување на отпадните гасови од сите печки.</b> <b>Напомена:</b> <b>Во првите 6 месеци да биде поставен фундаментот и да биде направена бетонската конструкција, и да е започнато и поставувањето челичната конструкција и да биде исплатен најмалку 20% аванс за испорака на опремата.</b>	<b>01.11.2014 – 31.12.2016</b>
	Изработка на главен проект за опрема за отпрашување		01.11.2014 - 31.03.2015
	Изработка на Главен градежен проект – челична конструкција и фундаменти		01.11.2014 - 31.03.2015
	Превод на техничка документација и Законска регулатива за добивање на Одобрение за градење		01.11.2014 - 31.03.2015
	Изработка на опрема, траспорт, царинење		01.04.2015 - 31.09.2015
	Изградба на градежни работи – фундаменти и започнување на работите на мотажа на челична конструкција.		01.02.2015 - 31.04.2015
	Монтажа на опрема за отпрашување – филтерска постројка		01.10.2015 - 31.01.2016
	Пуштање во пробна работа		01.02.2016 - 31.07.2016
2.	<b>Активност бр. 5Б – Поставување на автоматски инструменти за мерење на емисии од оцаци</b>	<b>Активност 5Б</b>	<b>01.01.2016 - 28.02.2016</b>
3.	<b>Активност бр. 8 Проект за намалување на проток на отпадни гасови</b>	<b>Активност 8</b>	<b>01.11.2014 - 31.03.2015</b>
4.	<b>Активност бр. 11 – Проект за намалување на температурата на вишокот вода за ладење</b>	<b>Активност бр.11</b>	<b>01.06.2015 - 31.08.2015</b>
5.	<b>Активност бр. 12 – Реализација на проектот за намалување на температурата на вишокот на вода за ладење</b>	<b>Активност бр.12</b>	<b>01.09.2015 - 31.03.2015</b>
6.	<b>Активност бр. 29 – Чистење на локација и елиминација на отпадоци</b>	<b>Активност бр.29</b>	<b>01.01.2016 - 31.10.2016</b>

## 10           Договор за промени во пишана форма

- 10.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
- 10.1.1 Операторот ќе достави до Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
- 10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.
- 10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.
- 10.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работи поврзани со неа, а кои се од типот на:
- (i) Материјална промена или зголемување на:
- природата или количината на било која емисија,
  - системите за намалување/третман или преработка,
  - опсегот на процесите што се изведуваат,
  - горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или
- (ii) Било какви промени на:
- инфраструктурата на управување со локацијата или контрола со несакано еколошко влијание
  - набавувачите
  - кои би имале влијание врз животната средина
- ќе се изведат или ќе започнат со претходно известување за тоа, и со договор со надлежниот орган.

## Забелешка

Мониторингот односно следење на состојбата во животна средина отпочнато се пуштањето на печките во работа, а е вршено на следните емисии:

### **Мерење на излезните гасови од оцаците**

Во 2013 година се изврши мерење на излезните отпадните гасови од печките кои беа ставени во производство. Мерењата беа извршени со гасен анализатор TESTO 350 XL од страна на службата за екологија.

### **Месечен мониторинг на Aerоседимнти**

Со цел да се следи имисијата - до каде се имитираат цврските честички од работењето на инсталацијата, во радиус од 5 км. Поставени се вкупно 11 уреди (Bergerhoffovi садови ) за собирање на честички кои се таложат во текот на еден месец.

### **Мониторинг на Амбиентен воздух**

Со континуиран мониторинг за квалитетот на амбиентен воздух се отпона во месец Мај 2012 година.

Мерењата се вршат со мерниот инструмент Airpointer опремен со модул за анализа на SO<sub>2</sub>,CO,NO<sub>x</sub>,PM10.

### **Месечен мониторинг на емисисите во површински води**

- На ефлументите Q1,Q2,Q3 и Q4 се врши месечен мониторинг со цел да се види влијанието на инсталацијата врз површинските води.
- Месечен мониторинг на подземните води ( од историско загадување )
- Мониторинг на подземните води се врши исклучиво за потребите на МЖСПП, бидејќи имаат третман на историско загадување, а према нив се врши контрола на пречистителната станица т.е ефектите од пречистувањето.
- Месечен мониторинг на Реки
- Се врши со цел да се следи влијанието на индустриското загадување и влијанието на емисиите од инсталацијата врз површинските води.

Во прилог доставуваме мапи на мерните места и резултати од мониторингот.

## Додаток 1

### Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот ќе ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б ќе бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, ќе биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата ќе содржи

#### Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
  - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
  - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
  - Превземени или планирани мерки за спирање на емисијата.

#### Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

Име  Пошта.....

Потпис  Датум

Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

## Додаток 2

Известување за податоците за мониторинг

Параметрите за кои треба да се направат извештаи, во согласност со условите 4.1.2 од оваа дозвола се наведени во оваа Табела;

Извештај	Фреквенција на извештајот Белешка1	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (AEP)	Годишно	до 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од пет дена од инцидентот.
Мониторинг на квалитетот на отпадната вода	Тромесечно	Десет дена од истекот на тромесечието за кое е поднесен извештај
Мониторинг на квалитетот на подземната вода	Тромесечно	Десет дена од истекот на тромесечието за кое е поднесен извештај
Мониторинг на воздухот	Тромесечно	Десет дена од истекот на тромесечието за кое е поднесен извештај
Распоред на цели и задачи	На секои 5 години, со годишно ревидирање	3 месеци претходно, пред започнувањето на развојот
Ревизија на употребата на вода	Годишно	
Ревизија за енергетската ефикасност	Еднаш	
Преглед на бучавата	Годишно	
Извештај за можноста на намалување на проток во печките	Еднаш	

## Додаток 3

### Отпади за одложување/рециклирање

Отпадни материјали	Број од Европски от каталог на отпад	Количина		Понатамошен третман, рециклирање, Рециклирање на локацијата	Понатамошен третман,Рециклирање , договорено одложување /рециклирање со изведувач	Одложување надвор од локацијата
		Тони /месечно	М <sup>3</sup> / месец		(метод, локација и изведувач)	
Прашина од отпадните гасови (одложени на локацијата)	10 08 16	1000	5000	Депонија		Депонија
Отпаден песок	01 04 09	416	260		Надворешни изведувачи(се користи за изградба на патишта)	Остатокот во депонија
Отпад од огноотпорни материјали	16 11 02	0,70	0.5		Мелено за други намени	
		0,70	0.5		Мелено за други намени	
		0,30	0.23			Остатокот,депонија
Отпад од стругање метали	17 04 05	0,42	4	Склад за кварц печка 7, 8	Продадено како отпаден метал	

Градежен отпад (шут)	17 01 07	2,1	1.7			Депонија
Комунален отпад	20 03 01		52			Превзема ЈКП
Буриња од масло	16 03 08	10 парчиња месечно			Продадено како отпаден метал	
Отпадна прашина од дрвен јаглен	10 01 02	5790	5400			Депонија
Отпадна прашина од лигнит	10 01 02	5200	4800			
Отпадна прашина од јаглен (камен)	10 01 02	162	150			
CaCl <sub>2</sub> во љушпи, pH 7		36	44	Из над браварска работилн.печка: 9 во буриња		Согласно купопродажниот договор, и примрливоста на РМ, согласно законот за отпад
Отпадни гуми	16 01 03	4 парчиња месечно			Согласно законот за отпад.	
Хаварисани возила	16 01 04	20 тони /10 год.	40 м <sup>3</sup> /10 г.			Времена депонија
ПВЦ вреќи		125000 ком/месечно	20		Складирање до понатамошен третман согласно применливото право на РМ	Времена депонија

**Одложување на опасен отпад.**

Отпадни материјали	Број од Европски от каталог на отпад	Количина		Понатамошен третман, рециклирање, Рециклирање на локацијата	Понатамошен третман,Рециклирање , договорено одложување /рециклирање со изведувач	Одложување надвор од локацијата
		Тони /месечно	м <sup>3</sup> / месец	Начин и локација	(метод, локација и изведувач)	(метод локација и изведувач)
Отпадно транформаторско масло	13 03 10	0.23	0.250	Во цистерна позади ТС 12	Согласно применливото право на РМ	
Отпадно моторно масло	13 02	0.22	0.240	Буриња	Согласно применливото право на РМ	
Отпадно хидраулично масло Hidrol 46	13 01	0.54	0.600	Се собира во буриња	Се процедува низ сито и се користи за погруби ситеми	
Кондензаторски батерии што содржат ПХБ	16 02 09	0.02	0.01	Одложено во контејнер позади ТС 12		
Акумулатори	16 06 01	0.025	0.08	Се одложува на отпад		

**Одложување на опасен отпад ,( Историски отпад ):**

Треба да се утврди надлежноста на одговорноста за историскиот отпад. Ќе се достави информација до Владата и ќе се постапи согласно заклучоците од Владата.

Отпадни материјали	Број од Европски от каталог на отпад	Количина		Понатамошен третман, рециклирање, Рециклирање на локацијата	Понатамошен третман,Рециклирање , договорено одложување /рециклирање со изведувач	Одложување надвор од локацијата
		Тони /вкупно	м <sup>3</sup> / вкупно	Начин и локација	(метод, локација и изведувач)	(метод локација и изведувач)
Бихроматна прашина 7.51% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16 09 02	55	42	Стар погон хемија		
Бихроматно блато 10.46% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16 09 02	25	15.5	Вреќи		
Na – Бихромат 48- 50% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16 09 02	6	4.5	Вреќи		
Бихроматна лужина 794.67 g/l Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16 09 02	35	22.5	Цистерна		
Бихроматна лужина 498.67 gr/l Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16 09 02	12.5	9.3	Цистерна		
Сулфурна киселина H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	16 09 02	1	0.53	Цистерна		
Талог од H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	06 01 01	0.7	0.43	Цистерна		
Фенолни води	10 08 17	12	12	Бетоска цистерна		
Тер	10 08 17	16	12	Бетонска цистерна		
Талог од мазут	13 07 01	40	30	Цистерна		Продадено